



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република
Македонија" излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Петок, 7 јули 2000
Скопје

Број 53

Год. LVI

Претплатата за 2000 година изнесува
7.800 денари. Овој број чии 100
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

2351.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОТТИК- НУВАЊЕ И ПОМАГАЊЕ НА ТЕХНИЧКАТА КУЛТУРА

Се прогласува Законот за поттикнување и помагање на техничката култура, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 јуни 2000 година.

Бр. 07-2882/1
29 јуни 2000 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Потпретседател
на Собранието на Република
Македонија,
Илјаз Халими, с.р.

ЗА К О Н ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ И ПОМАГАЊЕ НА ТЕХНИЧКАТА КУЛТУРА

І. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се уредува поттикнувањето и помагањето на техничката култура, нејзиното програмирање и финансирање.

Член 2

Под техничка култура, во смисла на овој закон, се подразбира: оспособување за стекнување технички, технолошки и информатички знаења и вештини, инвентивно творештво, ширење на научните и техничките достигнувања, поттикнување за творечка и научна работа, техничко воспитување и образование особено кај младата популација.

Член 3

Техничката култура, во смисла на овој закон, ја остваруваат здруженија на граѓани на кои им е доверено вршење на јавно овластување од страна на Министерството за наука, согласно со овој или друг закон.

Јавното овластување од ставот 1 на овој член се доверува на здруженија на граѓани, доколку:

- природата и областа на активност им е техничка култура;
- нивната активност дава придонес за пошироката јавност и ѝ овозможува користење на нивните услуги;
- располага со соодветен организационен капацитет за реализирање на дејноста (материјално-технички и кадровски услови) и
- должината на нивното искуство во областа на техничката култура е над три години.

ІІ. ПРОГРАМИРАЊЕ НА ДЕЈНОСТА

Член 4

Дејноста техничка култура се остварува врз основа на програми за работа и проекти.

Програми за работа и проекти изготвуваат здруженијата на граѓани чија основна дејност, или една од дејностите е техничката култура.

Министерството за наука ги одобрува и финансира програмите за работа и проектите од ставот 2 на овој член.

ІІІ. ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЈНОСТА

Член 5

Средствата за остварување на програмите за работа и проектите од членот 4 став 2 на овој закон се обезбедуваат во буџетот на Републиката и со нив располага Министерството за наука.

За распределба на средствата од ставот 1 на овој член министерот за наука донесува годишна програма за поттикнување и помагање на техничката култура.

Член 6

Финансирањето на дејноста на техничката култура може да се врши и од буџетите на општините, буџетот на Град Скопје, сопствени приходи, камати, дивиденди, легати, подароци, завештанија и друго.

Член 7

Министерот за наука со општ акт ги утврдува критериумите за доделување на средствата од членот 5 став 1 на овој закон.

За доделените средства Министерството за наука склучува посебен договор со корисниците.

Член 8

Контрола на користењето на средствата од член 5 на овој закон врши Министерството за наука.

ІV. НАДЗОР

Член 9

Надзор над спроведувањето на одредбите од овој закон врши Министерството за наука.

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ РАБОТИ

Член 10

Министерот за наука ќе ги донесе подзаконските акти во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 11

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за техничката култура ("Службен весник на СРМ" бр. 15/86).

Член 12

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

2352.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРЕДВРЕМЕНА ПЕНЗИЈА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за остварување на предвремена пензија,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 јуни 2000 година.

Бр. 07-2883/1
29 јуни 2000 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Потпретседател
на Собранието на Република
Македонија,
Илјаз Халими, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРЕДВРЕМЕНА ПЕНЗИЈА

Член 1

Во Законот за остварување на предвремена пензија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 37/2000 и 41/2000), во членот 6 став 1 алинеја 1 зборовите: "ги исполнува условите за престанок на работниот однос, согласно со прописите за работните односи" се заменуваат со зборовите: "наполни 40 години пензиски стаж или 65 години живот и најмалку 15 години стаж на осигурување", а во алинеја 2 зборовите: "исполнување на условите за престанок на работниот однос, согласно со прописите за работните односи" се заменуваат со зборовите: "наполнивање 40 години пензиски стаж или 65 години живот и најмалку 15 години стаж на осигурување".

Член 2

Членот 9 се менува и гласи:

"На вработените во високото образование избрани во наставничко звање (доцент, вонреден професор или редовен професор) и на вработените во јавните научни установи избрани во научни звања (научен соработник, виш научен соработник или научен советник) може да им престане работниот однос на нивно барање согласно со условите утврдени со овој закон."

Член 3

По членот 9 се додаваат два нови члена 9-а и 9-б, кои гласат:

"Член 9-а

Вработениот кај корисникот од член 1 на овој закон предвремената пензија согласно со условите утврдени со овој закон, може да ја оствари само до крајот на 2000 година.

Член 9-б

Ако корисникот на предвремената пензија заснова работен однос или отпочне да врши самостојна дејност му се запира исплатата на предвремената пензија."

Член 4

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

2353.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТЕЧАЈ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за стечај,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 јуни 2000 година.

Бр. 07-2884/1
29 јуни 2000 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Потпретседател
на Собранието на Република
Македонија,
Илјаз Халими, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТЕЧАЈ

Член 1

Во Законот за стечај ("Службен весник на Република Македонија" број 55/97), во членот 1 по зборот "маса" се додаваат зборовите: "постапката на санација на стечајниот должник со план за реорганизација", зборовите: "Стечајниот план" се бришат, а точката на крајот се брише и се додаваат зборовите: "ако со друг закон поинаку не е определено".

Член 2

Во членот 2 став (1), членот 122 став (2), членот 135, членот 230, членот 231 ставови (1) и (2), членот 232, членот 233 ставови (1) и (2), членот 234 ставови (1) и (2), членот 235, членот 236 ставови (1), (2) и (3), членот 237 ставови (2) и (3), членот 238 став (1), членот 239, членот 240, членот 241 ставови (1), (2), (3) и (4), членот 242 став (1) точки 1) и 3), членот 243 став (1) точки 2) и 3), пред членот 245 и во членот 245, пред членот 246 и во членот 246 став (3), членот 248 став (1), членот 249 став (1), членот 251, членот 256 став (1) точки 1) и 2) и став (2) точка 2), членот 257 ставови (1) и (2), членот 258 став (2) точка 1), текстот пред членот 259 и членот 259 ставови (1) и (3), членот 260, членот 261 став (1) точка 1), членот 265 ставови (1), (2), (4), (5) и (6), текстот пред членот 266 и членот 266 ставови (1), (2) и (3), членот 267 ставови (1), (2) и (3), членот 268 ставови (2) и (3), членот 270 ставови (2) и (3), текстот пред членот 271 и членот 271 ставови (1), (2) и (3), членот 272 ставови (1) и (2), членот 273, членот 274, членот 275 ставови (1) и (2), членот 276, членот 277 став (1), членот 278 став (1), членот 279 став (1), членот 280 и членот 295 став (2) зборовите: "стечајниот план" се заменуваат со зборовите: "планот за реорганизација".

Член 3

Во членот 4 став (3) бројот "60" се заменува со бројот "45".

По ставот (3) се додаваат два нови става (4) и (5), кои гласат:

"(4) Се смета дека, согласно со овој закон, се исполнети условите за отворање на стечајна постапка ако доверителот не е во состојба од должникот да ги намира своите пристигнати обврски во извршна постапка.

(5) Под пристигнати обврски од став (4) на овој член се сметаат извршна судска одлука, извршна одлука

ка во управна постапка ако гласат на исполнување на парична обврска и друга исправа која како извршна исправа е предвидена со закон и гласи на исполнување на парична обврска."

Ставовите (4) и (5) стануваат ставови (6) и (7).

Член 4

Во Дел втори, Глава втора, насловот "Стечаен суд и други органи на стечајната постапка" се менува и гласи "Органи на стечајната постапка".

Член 5

Во членот 11 став (1), членот 109 став (1), членот 180, членот 197 став (1), членот 207 став (2), членот 214 став (3), членот 219 став (1), членот 244, членот 267 став (1), членот 278 став (2), членот 285 став (1), членот 300 став (3), членот 302 став (2), членот 306 став (1) точка 3), членот 308 став (1), членот 310 и членот 311 став (1) зборот "суд" се заменува со зборот "совет".

Член 6

Во членот 19 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

"(2) Стечајниот совет донесува одлука во рок од осум дена од денот на приемот на приговорот."

Член 7

Членот 20 се менува и гласи:

"(1) Работите на стечаен управник може да ги врши физичко лице кое е овластен стечаен управник и друштво со ограничена одговорност кое ќе добие дозвола за вршење на работите на стечаен управник.

(2) За стечаен управник може да биде именувано физичко лице кое располага со потребна стручност и деловно искуство, кое согласно со член 2 став (3) од Законот за трговските друштва е трговец и ако ги исполнува следниве услови:

1) да има висока стручна подготовка и најмалку три години работно искуство;

2) да положил испит за овластен стечаен управник и да има стекнато уверение за овластен стечаен управник;

3) да не е осудуван за кривични дела што го прават неподобен за стечаен управник и

4) да даде изјава дека во работењето ќе ги применува правилата во согласност со кодексот за етиката на стечајните управници.

(3) Друштвото од став (1) на овој член ќе добие дозвола за вршење работи на стечаен управник ако има вработено најмалку еден овластен стечаен управник, еден дипломиран правник и еден овластен ревизор, согласно со Законот за ревизија."

Член 8

Насловот пред членот 22 се менува и гласи "Стекнување звање овластен стечаен управник".

Членот 22 се менува и гласи:

"(1) Испитот за стекнување на звање стечаен управник се полага пред комисија формирана од страна на министерот за правда, според програма што ја донесува министерот за правда.

(2) На лицето кое ќе го положи испитот од став (1) на овој член, министерот за правда му издава уверение за овластен стечаен управник.

(3) Трошоците за полагање на испитот за овластен стечаен управник, се на товар на лицето кое го полага испитот.

(4) Формата и содржината на уверението, како и начинот на полагање на испитот за овластен стечаен управник ги пропишува министерот за правда.

(5) Звање овластен стечаен управник врз основа на писмено барање и приложената документација, може да му се признае на професор избран во научна област од деловното право, финансиите или сметководство, како и судија кој работел на стечајни постапки една година по разрешувањето, на кого министерот за правда му издава уверение за овластен стечаен управник без полагање на испит за стекнување звање овластен стечаен управник."

Член 9

По членот 22 се додаваат три нови члена 22-а, 22-б и 22-в, кои гласат:

"Член 22-а

(1) Кога работите на стечаен управник ги врши друштвото од член 20 став 1 на овој закон, основачот на друштвото до Министерството за правда поднесува барање за издавање на овластување за вршење на работи за стечаен управник.

(2) Со барањето од став (1) на овој член се поднесува:

- 1) договор за друштвото;
- 2) уверение за звањето овластен стечаен управник;
- 3) уверение за звањето овластен ревизор и
- 4) диплома за дипломиран правник.

(3) Министерот за правда е должен да одлучи по поднесеното барање од став (1) на овој член, во рок од 30 дена од денот на неговото поднесување.

(4) Друштвата на кои им е дадено овластување за вршење на работи за стечаен управник, се запишуваат во регистарот на друштвата овластени за вршење на работите на стечаен управник, кој го води Министерството за правда.

(5) Со пријавата за упис во трговскиот регистар основачот на друштвото од став (4) на овој член, покрај другото, го поднесува и решението на министерот за правда со кое е овластен да ја врши таа дејност.

Член 22-б

(1) Друштвото овластено да врши работи на стечаен управник кое намерно или од небрежност со вршење на работи на стечаен управник ќе му направи штета на стечајниот должник должно е да му ја надомести нанесената штета.

(2) Друштвото од став (1) на овој член е должно да се осигура од одговорност за штета која може да биде предизвикана со вршење на работи на стечаен управник. Друштвото е должно доказот за осигурувањето да го достави до министерот за правда, во рок од седум дена од денот на осигурувањето.

Член 22-в

(1) Министерот за правда со решение ја одзема дозволата за работа на друштвото овластено да врши работи на стечаен управник (во натамошниот текст: стечаен управник) ако:

1) дозволата е издадена врз основа на неточни податоци;

2) во друштвото има вработено еден стечаен управник на кој му престанал работниот однос, а друштвото не вработи друг овластен стечаен управник и

3) не се осигура од одговорност за штета која може да биде предизвикана при вршење на овластувањата што ги има стечајниот управник, согласно со овој закон."

Член 10

Во членот 24 став (1) зборовите: "да изберат друго лице за стечаен управник" се заменуваат со зборовите: "да именуваат друг стечаен управник".

Ставовите (4), (5) и (6) стануваат ставови (2), (3) и (4).

Ставовите (2) и (3) се бришат.

Во ставот (5) кој станува став (3) точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: "од правосилноста на решението за именување на новиот стечаен управник."

Член 11

По членот 25 се додава нов член 25-а, кој гласи:

"Член 25-а

(1) Стечајниот управник може по отворањето на стечајната постапка, до извештајното рочиште, по претходна добиена согласност од одборот на доверители, а по одобрение на стечајниот совет, да го користи, продава или дава под закуп имотот што влегува во стечајната маса надвор од вообичаеното деловно работење на должникот.

(2) Стечајниот управник по отворањето на стечајната постапка до извештајното рочиште може да го користи, продава или дава под закуп имотот што влегува во стечајната маса без посебно одобрение од стечајниот совет, а во согласност со одборот на доверителите, доколку се работи за негово вообичаено деловно работење на должникот."

Член 12

Во членот 28 став (1) зборовите: "поради друга значајна причина" се заменуваат со зборовите: "работи спротивно на интересите на доверителите или стечајниот должник".

Член 13

Во членот 29 став (1) зборот "прекршување" се заменува со зборовите: "свесна небрежност при вршењето".

Член 14

Во членот 30 став (1) точката на крајот се брише и се додаваат зборовите: "кои се исплаќаат веднаш по завршувањето на одделни фази во стечајната постапка".

Во ставот (3) сврзникот "и" се брише, а по зборот "надоместот" се додаваат зборовите: "и начинот на исплатата".

Член 15

Членот 31 се менува и гласи:

"Начинот за определување на наградата и реално потребните трошоци на стечајниот управник и нивната висина ги пропишува со правилник министерот за правда."

Член 16

Во членот 32 став (1) зборот "По" се заменува со зборот "Пред".

Во ставот (3) во втората реченица зборовите: "писарницата на судот" се заменуваат со зборовите: "стечајното досие".

Член 17

Во членот 35 став (1) третиот ред запирката после зборот "работењето" и зборовите: "како и дава претходна дозвола на сите уплати и исплати на готовина" се бришат.

Член 18

Во членот 40 став (1) точката на крајот од првата реченица се брише и се додаваат зборовите: "освен завршното собрание на доверители кое го свикнува стечајниот совет".

Член 19

Во членот 42 став (2) првата реченица се менува и гласи:

"Одлуката на собранието на доверителите се смета за донесена ако за одлуката гласале мнозинството доверители кои претставуваат на седницата половина од вкупниот износ на утврдените барања."

Член 20

Во членот 46 став (1) по зборот "должникот" се додаваат зборовите: "и во други случаи утврдени со закон".

Ставовите (2) и (3) се менуваат и гласат:

"(2) Доверителот е овластен да поднесе предлог за отворање на стечајна постапка ако на судот му поднесе докази дека должникот е неспособен да ги намира своите пристигнати парични обврски на начинот и под условите утврдени со овој закон.

(3) Предлог за отворање на стечајна постапка над имотот на должникот - правно лице заради неспособност за плаќање, во име на должникот, може да поднесе одборот на директорите, управниот или надзорниот одбор, секој управител и секој неограничено одговорен содружник и секој ликвидатор. Предлогот за отворање на стечајна постапка над имотот на должникот - правно лице заради непосредно претстојна неизбежна неспособност за плаќање, во име на должникот, можат да го поднесат само оние лица и органи што се овластени да го застапуваат должникот - правно лице."

Ставот (5) се менува и гласи:

"(5) Ако предлогот за отворање стечајна постапка се однесува на јавно трговско друштво, командитно друштво или на командитно друштво со акции во кои ниту еден неограничено одговорен содружник не е физичко лице, став (3) од овој член соодветно се применува на одборот на директорите, управниот одбор или надзорниот одбор, на управителите, неограничено одговорните содружници или ликвидаторите на оние неограничено одговорни содружници (правни лица) што се овластени за застапување на должникот."

Во ставовите (8) и (9) зборот "Предлагачот" се заменува со зборот "Должникот".

Член 21

Во членот 50 став (2), членот 53 став (2), членот 107 ставови (1) и (3), членот 108 ставови (1) и (4), членот 109 ставови (1) и (3), членот 132 став (3), членот 136 став (1), членот 174 став (2), членот 176 ставови (1) и (2), членот 197 став (2), членот 214 став (3), членот 219 став (3), членот 223, членот 260, членот 282, членот 283 став (2) и членот 309 став (2) зборот "судот" се заменува со зборовите "стечајниот совет".

Член 22

Во членот 57 став (4) во првата реченица зборовите: "стечајната постапка" се заменуваат со зборовите: "претходната постапка".

Член 23

Во членот 62 став (1) точка 1) по зборот "кој" се додава зборот "претходно", а зборовите: "има помалку од осум дена, ниту повеќе од два месеци" се заменуваат со зборовите: "да изнесува повеќе од осум дена".

Член 24

Во членот 86 став (3) точката на крајот се заменува со запирка и се додаваат зборовите: "откако ќе се исплатат побарувањата на новите доверители - кредитори."

Член 25

Во членот 87 по став (1) се додаваат два нови става (2) и (3), кои гласат:

"(2) Доколку стечајниот управник заклучи дека е во најдобар интерес на доверителите должникот да продолжи со своето деловно работење, тогаш тој може до извештајното рочиште, по претходно одобрение од стечајниот совет, да земе необезбеден кредит и да создаде необезбеден долг, како трошок на стечајната постапка. Стечајниот совет пред да го даде претходното одобрение е должен да прибави мислење од собранието на доверителите, односно од одборот на доверителите ако е основан.

(3) Доколку стечајниот управник не може да земе необезбеден кредит, стечајниот совет по претходно одобрение од собранието на доверителите донесено на начин на кој се гласа за одобрување на планот за реорганизација, со решение ќе одобри стечајниот управник да земе обезбеден кредит како трошок на стечајната постапка; со ставање заложно право на имотот што влегува во стечајната маса, над кој не е воспоставено заложно право и со ставање заложно право со послаб приоритет на имот од стечајната маса врз кој веќе постои заложно право."

Член 26

Во членот 89 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

"(3) Со денот на отворањето на стечајната постапка, продолжува да тече каматата на побарувањата утврдена со закон."

Член 27

Во членот 96 став (2) во првата реченица зборовите: "запрената парница" се заменуваат со зборовите: "парницата која била во прекин".

Член 28

Во членот 98 бројот "30" се заменува со бројот "90".

Член 29

По членот 99 се додава нов член 99-а, кој гласи:

"Член 99-а

(1) На барање на различен доверител или стечаен управник, судот може да не ја покрене постапката за извршување согласно со член 99 од овој закон или да ја прекине ако на доверителот му обезбеди соодветна заштита на обезбеденото побарување. Под соодветна заштита на обезбедено побарување се подразбира обезбедување утврдено со одлука на судот со кое вредноста на кредитните гаранции е поголема од вредноста на побарувањата на доверителот, така што нема по било која основа да се намали можноста доверителот да го наплати своето побарување и да претрпи штета во текот на постапката.

(2) Со заштитата од став (1) на овој член на различниот доверител мора да му се обезбеди:

а) соодветна компензација за секое можно влошување или намалување на кредитната гаранција по пат на редовни готовински исплаќања или

б) соодветна замена или дополнително обезбедување на обезбедувањето со поседување на дел од имотот или

в) гаранција за каматата која ќе се акумулира, така што вредноста на гаранцијата, во моментот на поднесувањето на барањето ќе го обезбеди побарувањето."

Член 30

Во членот 108 став (2) уводната реченица се менува и гласи:

"Притворот се определува со одлука на стечајниот совет по сослушувањето на должникот ако:"

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

"(3) Врз основа на решение на стечајниот совет должникот може да се задржи во притвор најмногу 30 дена од денот на лицувањето од слобода. По тој рок должникот може да се задржи во притвор само врз основа на решение за продолжување на притворот најмногу за 60 дена. Против решението за притвор должникот може да поднесе жалба до стечајниот совет во рок од три дена од приемот на решението, по која одлучува кривичниот совет во рок од 48 часа."

Ставовите (3), (4) и (5) стануваат ставови (4), (5) и (6).

Член 31

Во членот 117 став (1) зборовите: "договорите за работа во кои должникот се појавува како нарачувач на работата и договорите за работа во кои должникот се појавува како работодавец" се бришат.

Член 32

Насловот пред членот 131 се менува и гласи "Социјален план".

Во членот 131 став (1) се менува и гласи:

"Кога е предложен план за реорганизација стечајниот управник е должен да предложи социјален план за ублажување на негативните последици од престанокот на работниот однос на работниците, во кој план особено ќе бидат разработени критериумите и условите за престанок на работниот однос со отказ."

Ставот (2) се брише.

Во ставот (3) кој станува став (2) зборовите: "надлежниот суд" се заменуваат со зборовите: "стечајниот совет".

Ставот (4) кој станува став (3) се менува и гласи:

"(3) Стечајниот совет не може да ја заклучи стечајната постапка се додека не го донесе решението за одобрување на социјалниот план од кој ќе може да се заклучи дека преземените мерки од социјалниот план се во согласност со законот и колективните договори."

По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:

"(4) На вработените им престанува работниот однос кога не се спроведува план за реорганизација согласно со став 1 од овој член од денот кога доверителите на извештајното рочиште ќе се изјаснат дека нема да предложат план за реорганизација."

Член 33

Во членот 132 ставовите (1) и (2) се менуваат и гласат:

"(1) Ако по отворањето на стечајната постапка стечајниот управник и претставниците на работниците не можат меѓусебно да се спогодат ниту да ги усогласат интересите за социјалниот план во рок од седум дена од почетокот на преговорите или од денот на поднесување на писменото барање за преговори, и покрај тоа што стечајниот управник на претставниците на работниците им обезбедил соопфатни и навремени информации, стечајниот управник може да побара спорот да го разреши стечајниот совет.

(2) Стечајниот совет ќе го одобри предложениот социјален план ако со него се обезбедуваат правата на работниците. Работниците имаат право на приговор и заштита на своите права согласно со Законот за работните односи, со тоа што како странки во постапката можат да се појават само стечајниот управник и претставниците на работниците. Во вакви случаи надлежниот суд ќе постапува како во приоритетен предмет."

Член 34

Во членот 133 став (1) зборот "утврден" се заменува со зборот "одобрен", а по точката на крајот од ставот се додава нова реченица која гласи: "Еднократниот надомест паѓа на товар на стечајната маса."

Ставовите (2) и (3) се бришат.

Член 35

Насловот пред членот 134 се менува и гласи "Погодности за спроведување на стечаен план".

Членот 134 се менува и гласи:

"За времето додека се спроведува стечајниот план за вработените кај стечајниот должник се плаќаат придонеси само за здравствено, пензиско и инвалидско осигурување, како и персонален данок од доход намален за 50%."

Член 36

Во членот 136 став (1) зборовите: "стечаен план" се заменуваат со зборовите: "план за реорганизација", а зборовите: "надлежниот суд" се заменуваат со зборовите: "стечајниот совет".

Во ставот (2) зборовите: "судското решение" се заменуваат со зборовите: "решението на стечајниот совет".

Член 37

Во членот 167 став (1), членот 168 став (1), членот 228 ставови (1) и (2), членот 229 став (3), членот 232, членот 237 став (3), членот 240, членот 241 став (1), членот 242 ставови (2) и (3), членот 243 став (2), членот 244, членот 246 ставови (1) и (2), членот 247, членот 251, членот 252 став (1), членот 253, став (2), членот 254, членот 256 став (2), членот 257 ставови (1) и (3), членот 258 став (1), членот 259 став (1), членот 260, членот 261, членот 262 ставови (1) и (2), членот 263 ставови (1) и (2), членот 264, членот 265 ставови (1) и (3), членот 266 став (2), членот 268 став (1), членот 269 став (1), членот 295 став (1) и членот 334 зборовите: "стечаен план" се заменуваат со зборовите: "план за реорганизација".

Член 38

Насловот пред членот 138 и членот 138 се бришат.

Член 39

Во членовите 165 и 186 зборовите: "регистарот на стечајниот суд" се заменуваат со зборовите: "стечајното досие".

Член 40

Во членот 168 став (2) зборовите: "може да ги одреди" се заменуваат со зборовите: "ги определува".

Член 41

Во членот 176 став (1) зборовите: "да предложи кај судот", се заменуваат со зборовите: "да му предложи на стечајниот совет".

Член 42

Во членот 189 став (2) во третата реченица по зборовите: "Утврденото побарување" зборот "ќе" се заменува со зборовите: "може да".

Член 43

Во членот 190 став (1) зборовите: "30 дена од кога побарувањето било оспорено" се заменуваат со зборовите: "осум дена од кога е примено решението од член 189 став (3) на овој закон".

По ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи:

"Постапката од став (1) на овој член е итна."

Ставовите (2), (3) и (4) стануваат ставови (3), (4) и (5).

Член 44

Во членот 199, членот 205 став (3) и член 225 став (1) зборовите: "регистарот на судот" се заменуваат со зборовите: "стечајното досие".

Член 45

Во членот 222 став (3) се заменува и гласи:

"Ако по запирањето на стечајната постапка биле идентификувани (определени) одредени предмети или права што претставувале составен дел на имотот што влегува во стечајната маса, стечајниот совет, по барање на стечајниот управник или по барање на доверителот на стечајната маса или по службена должност ќе нареди одложена, односно дополнителна распределба. На оваа одложена распределба соодветно се применуваат членовите 214 став (3), 215 и 216 од овој закон."

Член 46

Во членот 228 став (2) во точката 9) по зборот "кредит" се става точка и запирка, сврзникот "и" се брише и се додава нова точка 10), која гласи:

"10) ќе се замени некоја или сите обврски на должникот кон доверителите со удел или акции кои ги поседуваат содружниците, односно акционерите;"

Во точката 10) која станува точка 11) точката на крајот на реченицата се заменува со точка и запирка и се додаваат две нови точки 12) и 13), кои гласат:

"12) ќе се претвори некоја или сите обврски на должникот кон доверителите во удел или акции во реорганизираниот должник, врз основа на претходна процена на нето вредноста на основната главнина на друштвото, од страна на овластен проценител и

13) ќе се дозволи зголемување на основната главнина на друштвото преку издавање на акции и удели за доверителите или за нови инвеститори."

Член 47

Во членот 229 став (1) последната реченица се брише.

Во ставот (2) се додава нова реченица која гласи:

"Во тој рок на стечајниот совет може да му поднесе план за реорганизација на должникот."

Во ставот (3) зборовите: "изготвен од страна на стечајниот управник" се бришат.

По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:

"(4) Доколку се поднесени два различни плана за реорганизација, стечајниот совет го прифаќа оној план на кој дало согласност собранието на доверителите, односно одборот на доверителите ако е основан."

Член 48

Во членот 232 се додаваат три нови става (2), (3) и (4) кои гласат:

"(2) Со планот за реорганизација поблиску се уредува: како, кога и до кој износ осигурените доверители - кредитори, разлачните доверители и други доверители треба да бидат исплатени или на друг начин компензирани нивните побарувања; конверзија на побарувањата на доверителите со капитал на должникот; создавање нов долг од страна на должникот и видот на гаранциите што ќе бидат понудени на секоја категорија доверители - кредитори и нови инвеститори и начинот на кој ќе бидат целосно исплатени или на друг начин заштитени за да не бидат оштетени со

планот; обемот до кој должникот ќе биде ослободен од постоечкиот долг; начинот на компензацијата кој е понуден за сите категории и разликите во однос на дистрибуцијата, во случај на ликвидација на должникот; финансиските проекции и видот на мерките кои ќе бидат преземени за да се поврати профитабилноста на претпријатието на должникот; начинот на остварување на реорганизацијата, а посебно организациските, менаџерските, законските, финансиските, техничките мерки, како и мерките за намалување на бројот на вработените; изворите на средствата и финансискиот план за спроведување на планот за реорганизација, вклучувајќи го и зголемувањето на сопственичкиот капитал и долгот, како и други мерки што се преземаат според член 228 од овој закон.

(3) Ако планот за реорганизација предвидува само еден трговец - поединец или друштво, односно санатор да го продолжи работењето на должникот, во тој случај кон планот се приложува и писмена изјава во која тој изјавува дека ќе ја продолжи работата на должникот и ќе биде одговорен за обврските кои ќе произлезат во иднина од ваквото работење.

(4) Ако планот за реорганизација содржи делумна ликвидација се наведуваат деловите на должникот кои можат да бидат продадени и ефектите кои ќе бидат постигнати со тоа; деловите кои можат да продолжат со работа, вработувањето и обемот на задоволувањето на доверителите и финансиските проекции врз кои е засновано предвидувањето во социјалниот план."

Член 49

Во членовите 245 и 250 зборовите: "судскиот регистар" се заменуваат со зборовите: "стечајното досие".

Член 50

Во членот 248 став (2) се брише.

Член 51

Во членот 249 став (2) се брише.

Член 52

Во членот 255 став (1) се заменува и гласи:

"(1) Предложениот план за реорганизација се смета за прифатен ако во секоја група за него гласале мнозинството доверители со право на глас од оние кои гласаат и кои имаат побарувања во износ од најмалку половина од износот на побарувањата на доверителите кои гласале."

По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

"(2) За прифаќање на предложениот план за реорганизација нема да се бара изречна согласност од групата на доверители чиито права не се засегнати со планот за реорганизација и ќе се смета дека секој член на таа група го прифатил планот."

Ставот (2) станува став (3).

Член 53

Во членот 259 став (2) се брише.

Ставот (3) станува став (2).

Член 54

Во членот 283 став (2) на почетокот на третата реченица зборовите: "судското решение" се заменуваат со зборот "решението".

Член 55

Во членот 344 став (1) по точката 2) се додава нова точка 3), која гласи:

"3) ако не поднесе предлог за отворање стечајна постапка во рок од 30 дена од денот на настанувањето на причините за отворање на стечајна постапка (член 46 став (8));".

Член 56

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за стечај.

Член 57

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

2354.

Врз основа на член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 38/90 и "Службен весник на РМ" бр. 63/94 и 63/98), а во врска со член 68 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал ("Службен весник на РМ" бр. 38/93 и 48/93), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27. 06. 2000 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕТВОРАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ВО ВЛОГ ВО АД ФАБРИКА ЗА ШЕКЕР "4-ТИ НОЕМВРИ"-БИТОЛА****Член 1**

Заради отстранување на определени пропусти и недостатоци во процесот на претворањето на побарувањето во влог во АД Фабрика за шеќер "4-ти Ноември"-Битола согласно одредбите на член 349, 389 и 390 од Законот за трговските друштва ("Службен весник на РМ" бр. 28/96, 7/97, 21/98, 37/98, 63/98, 39/99, 81/99 и 37/2000), а по барање на акционерите на ова акционерско друштво, се поништува Одлуката на Владата на Република Македонија за претворање на побарувањата во влог издадени преку акции во АД Фабрика за шеќер "4-ти Ноември"-Битола ("Службен весник на РМ" бр. 3/99), во износ од 69.251.523 денари.

Член 2

Договорот склучен за реализацијата на Одлуката за претворање на побарувањата во влог во АД Фабрика за шеќер "4-ти Ноември"-Битола, меѓу АД Фабрика за шеќер "4-ти Ноември"-Битола и министерот за финансии, од името на Владата на Република Македонија се раскинува.

Член 3

Побарувањата претворени во траен влог во вредност од 69.521.523 денари стануваат долг, односно обврска на АД Фабрика за шеќер "4-ти Ноември"-Битола спрема Република Македонија.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-1944/1
27 јуни 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2355.

Врз основа на член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 38/90 и "Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27 јуни 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВРШЕН ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ**

1. Томислав Стојановски-Бомбај, се разрешува од должноста извршен директор на Агенцијата за обнова и развој, на негово барање, сметано од 15.08.2000 година.

2. Ова решение ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-3328/1
27 јуни 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2356.

Врз основа на член 45 и 46 од Законот за издавање и тргување со хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 7/97, 15/97, 11/99 и 81/99), согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност донесена на седницата одржана на 22.06.2000 година, Комисијата издава

РЕШЕНИЕ**ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ**

1. На Акционерското Друштво за воздушен сообраќај "Ер Сервис" АД Скопје се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност - петта емисија на акции во вредност од 29.440 американски долари или во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија на ден 26.06.2000 година во износ од 1.899.899 денари.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

4. Ова решение ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 01-208/1
26 јуни 2000 година
Скопје

Претседател на Комисијата,
Никола Груевски, с.р.

2357.

Врз основа на член 45 и 46 од Законот за издавање и тргување со хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 7/97, 15/97, 11/99 и 81/99), согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност донесена на седницата одржана на 22.06.2000 година, Комисијата издава

РЕШЕНИЕ**ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ**

1. На Друштвото за трговија на големо со метална стока, цевки, уреди и опрема за централно греење Скопје-Север АД Скопје се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност - втора емисија на акции во вредност од 5.000.000 германски марки или во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија на ден 22.06.2000 година во износ од 155.285.495 денари.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

4. Ова решение ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 01-215/1
23 јуни 2000 година
Скопје

Претседател на Комисијата,
Никола Груевски, с.р.

2358.

Врз основа на член 116 став 2 од Законот за издавање и тргување со хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 7/97, 15/97, 11/99 и 81/99), Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на 30.05.2000 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се издава одобрение за основање на брокерско - посредничко друштво "Саксес Брокерс" АД, со седиште во Скопје, ул. "Маршал Тито" бр.19.

2. Брокерско-посредничкото друштво "Саксес Брокерс" АД Скопје ќе ги врши следниве работи:

- примање налози од инвеститорите што се однесуваат на купување и продажба на хартии од вредност, како и извршување задачи на берзата или надвор од неа за туѓа сметка, со плаќање провизија (посредување);

- тргување со долгорочни хартии од вредност во свое име и за своја сметка;

- стопанисување со долгорочни хартии од вредност по нарачка и за сметка на странки, со плаќање провизија (управување со финансискиот имот на странката);

- организирање и подготовка на откуп на новоиздадени долгорочни хартии од вредност, односно откуп на новоиздадени долгорочни хартии од вредност со цел за нивно натамошно продавање (подготовка и откуп на нови изданија);

- советување на странките при издавање и купување, односно продавање на долгорочни хартии од вредност (инвестиционо советување);

- вршење услуги на чување на долгорочни хартии од вредност.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 01-217/1
31 мај 2000 година
Скопје

Претседател на Комисијата,
Никола Груевски, с.р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ

Пред овој суд се води постапка за развод на брак, по тужбата на тужителката Пандиловска Клементина ул. "Бриселска" бр. 8-3/3 Скопје, против тужениот Пандиловски Љупчо од Скопје, сега со непозната адреса.

За привремен застапник на тужениот се поставува адвокат Наташа Огњаноска ул. "Пајко Маало" бр. 6, Скопје, кој ќе го застапува до неговото јавување во судот.

Од Основниот Суд Скопје I - Скопје, П. бр. 758/2000.

Од страна на малолетната тужителка Маја Тодоровска од Скопје до овој суд доставена е тужба за зголемување на издршка, против тужениот Тодоровски Тихомир од Скопје, со непозната адреса на живеење. Од страна на Меѓуопштинскиот центар за социјални работи на општините на град Скопје, за привремен застапник определен му е Бранко Костоски адвокат од Скопје. Привремениот старател ќе ги застапува неговите интереси се до неговото јавување пред овој суд или до правосилното окончување на спорот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. бр. 1547/98. (24290)

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ

Пред овој суд се води постапка за развод на брак по тужба на тужителката Леонора Гаспарова - Калачковска против тужениот Александар Калачковски кој е со непозната адреса во странство.

Се повикува тужениот во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави во судот и да го извести судот за неговото живеалиште. Во спротивно, судот од редот на адвокатите преку Центарот за социјални работи ќе му постави привремен застапник адвокат Владо Петров ул. "Наум Охридски" бр. 2, Скопје, кој ќе ги заштитува неговите интереси во текот на постапката до правосилното окончување на спорот.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XIII П. бр. 333/2000. (24290)

Пред овој суд се води постапка за оспорување на татковство по тужбата на тужителот Бајадин Бајрам од Скопје, против тужените Зоран Лакатуш од Алекс-

андро, СР Југославија, со непозната адреса и Емина Бајрам од Скопје. Вредност неопределена.

Се повикува тужениот во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот да се јави во судот или да одреди полномошник кој ќе го застапува во текот на постапката. Во спротивно, судот на тужениот ќе му го постави привремен застапник адвокатот Билјана Вулковска ул. "Пајко Маало" бр. 1, Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XI П. бр. 1092/00. (24009)

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје се води постапка П. бр. 884/00 по тужба на тужителот Адем Агуши ул. "Дижонска" бр. 9/3, Скопје, против тужената Бељкизе Агуши од Скопје, сега со непозната адреса на живеење. На тужената и е поставен привремен старател, адвокатот Лилјана Андреева ул. "Блажо Орландиќ" бр. 32 б, Скопје, која ќе ја застапува тужената и ќе ги штити нејзините права и интереси до правосилното окончување на спорот или додека тужената или нејзин полномошник не се појават пред судот.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, IV П. бр. 884/00. (24090)

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје се води постапка П. бр. 30/99 по тужбата на тужителот ЈП за телекомуникации "Македонски Телекомуникации" ЦО Скопје телеграф - телефон, Скопје, против тужениот Бошњак Нихат, сега со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужениот да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас да се јави во судот. Во спротивно, на тужениот му е поставен привремен старател, адвокатот Лилјана Андреева ул. "Блажо Орландиќ" бр. 32 б, Скопје, која ќе го застапува тужениот и ќе ги штити неговите права и интереси до правосилното окончување на спорот или додека тужениот или негов полномошник не се појават пред судот.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, X Мл. вр. 30/99.

Пред овој суд се води постапка по основа на регрес по тужбата на тужителот АД за соигрување "Вардар", против тужениот Гаши Аџул. "Кипарска" бр. 37, Скопје, сега со непозната адреса во Австрија. Вредност на спорот 12.939,00 денари.

Се повикува тужениот во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот да се јави во судот или да одреди полномошник кој ќе го застапува во текот на постапката. Во спротивно, судот на тужениот ќе му постави привремен старател кој ќе ги штити неговите права и интереси.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XIX П. бр. 1119/98. (24143)

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Пред овој суд се води спор за развод на брак по тужба на тужителката Адеми Хаџер од с. М. Речица, против тужениот Адеми Сафет од с. Г. Речица, а сега со непозната адреса во Германија.

Се повикува тужениот во рок од 30 дена да се јави во Основниот суд во Тетово, доколку не се јави и не одреди свој полномошник судот ќе му постави привремен старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси во постапката.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 771/2000.

(24144)

Пред овој суд се води спор по основ на одршка, по тужба на тужителката Јелица Тимосиевска ул. "Илинденска" бр. 2/2, Тетово, против тужената Менча Димовска од Тетово, а сега со непозната адреса во Романија.

Се повикува тужената во рок од 30 дена да се јави во Основниот суд во Тетово, доколку не се јави и не одреди свој полномошник судот ќе и постави привре-

мен старател кој ќе се грижи за нејните права и интереси во постапката.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 805/2000.

(24145)

ОСНОВЕН СУД ВО ПРИЛЕП

Пред Основниот суд во Прилеп заведен е спор за исплата на долг по тужбата на тужителот АД за професионална рехабилитација и вработување инвалиди печатница "Даскал Камче" - Кавадарци, против тужениот "Марвик" - Прилеп, ул. "Гоце Делчев" бр. 14. Вредност на спорот 124.259,50 денари.

Се повикува тужениот или друго лице кое е овластено од тужениот за застапување да се јави во овој суд во рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на огласот или во истиот рок да ја достави адресата на живеење. Во спротивно, на тужениот ќе му биде поставен привремен старател кој ќе ги застапува неговите интереси во спорот.

Од Основниот суд во Прилеп, ВСС бр. 70/99.

(24146)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 212/2000 на регистарска влошка бр. 020244887-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство и трговија ТЕМИДА 1 Зоран ДООЕЛ ул. "Иван Козаров" бр. 34 - Скопје.

Основач на друштвото: Зоран Спасовски.

Управител: Зоран Спасовски - со неограничени овластувања.

Дејности:

- во внатрешниот промет: 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 15.71, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 26.64, 36.63, 37.20, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 51.13, 51.15, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.39, 51.43, 51.44, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.70, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.44/2, 52.44/4, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 55.22, 55.30/1, 55.30/2, 55.51, 55.52, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 74.13, 74.15, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.84.

- во надворешниот промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со прехранбени производи, посредување и застапување во промет на стоки и услуги, посредување во надворешнотрговскиот промет.

Друштвото е со неограничени овластувања.

За обврските во правниот промет со трети лица друштвото одговара со ситот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 212/2000.

(9750)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 76/2000 на регистарска влошка бр. 020251757-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за трговија и производство БЛАЖМЕН Јордан и Јанко ДОО увоз-извоз Кавадарци, ул. "Иво Лола Рибар" бр. 3.

Основано со договор 1.1. од 10 01.2000 год.

Содружници на друштвото се: Бањански Јордан од Кавадарци ул. "Иво Лола Рибар" бр. 300 и Довер Јанко од Словенија - Целје, ул. "Добрива При Коњацах" бр. 020.

Основачки влог на Јордан Бањански се основни средства во вредност 142.290,00 ден. а на Довер Јанко се основни средства во вредност од 15.810,00 ден.

Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.13/2, 01.12/2, 01.21, 01.24, 15.11, 15.32, 15.52, 15.81, 15.89, 15.93, 15.98, 45.45, 65.12/3, 63.30, 74.84, 63.40, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42,

51.43, 51.44, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.56, 51.61, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.28, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.11, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.22, 60.22, 60.23, 60.24, надворешнотрговски промет со прехранбени производи, надворешнотрговски промет со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки и шпедиција, реекспорт, малограѓански промет со Бугарија, Грција, СР Југославија и Албанија, угостителски и туристички услуги.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

Во правниот промет со трети лица друштвото за своите обврски одговара со сите свои средства.

Овластено лице за застапување во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет без ограничување е Бањански Благоја - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 76/2000.

(9751)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 360/2000 на регистарска влошка бр. 020249197-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРГОПАРТНЕР Бојан и др. ДОО увоз-звоз Скопје, ул. "29-ти Ноември" бр. 66.

Основачи: Брговиќ Бојан од Белград, ул. "Силвија Кранчиќ" бр. 6, Блажев Благоја од Скопје, ул. "Шарски одреди" бр. 5а, Јовановски Тодор од Скопје ул. "Ленинова" бр. 29/2-3 и Јакимов Тодор од Скопје, ул. "Коце Металец" бр. 30.

Дејности: 28.11, 28.12, 28.21, 28.40, 28.51, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75/1, 28.75/2, 29.11, 29.24, 29.40, 29.51, 29.52, 29.53, 29.54, 29.55, 29.56, 29.71, 29.72, 31.10, 31.20, 31.30, 31.50, 31.61, 31.62, 32.20, 33.20, 33.30, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 35.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 63.11, 63.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 73.10/1, 73.10/2, 73.20, 73.20/2, 74.13, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.84, 93.05.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 360/2000.

(9752)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 13333/99 на регистарска влошка бр. 020249827-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговското друштвото за производство, трговија, угостителство и услуги МАКС ТУРС Владимир ДООЕЛ увоз-извоз Тетово, ул. "Иво Лола Рибар" бр. 200, Тетово.

Основач: Златановски Владимир од Тетово.

Управител: Златановски Владимир без ограничување.

Дејности: 15.81/1, 20.40, 22.22, 36.14, 36.62, 31.10, 45.21, 45.32, 50.10, 50.20, 50.30, 50.50, 51.21, 51.22, 51.25, 52.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.47, 51.51, 51.53, 51.55, 51.56, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 74.84, 17.21, 17.22, 17.30, 17.40, 17.54, 18.21, 18.22, 18.23, 45.11, 45.22, 45.33, 45.41, 74.12, 74.13, 63.40.

Друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а одговара со сите свои средства.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 13333/99.

(9756)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 558/2000 на регистарска влошка бр. 02024927?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги РГБ Горан ДООЕЛ извоз-увоз Скопје, ул. "Петко Јанчевски" бр. 55/а, Скопје.

Основач: Горан Томовски од Скопје.

Дејности: 01.12, 01.12/1, 01.12/2, 01.13, 02.01, 02.02, 16.00/1, 16.00/2, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.10, 19.20, 16.00, 19.30, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.13, 22.14, 22.15, 22.31, 22.32, 22.33, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.13, 26.13/1, 26.13/2, 26.15, 26.23, 26.24, 28.11, 28.12, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.11, 29.12, 29.13, 29.14, 29.21, 29.22, 29.23, 29.24, 29.40, 29.53, 29.54, 29.55, 29.56, 29.71, 29.72, 30.01, 30.02, 31.10, 31.20, 31.30, 31.40, 31.50, 31.61, 31.62, 32.10, 32.20, 32.30, 33.20, 33.30, 33.40, 33.50, 36.50, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.22/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 60.30, 63.11, 63.12, 63.21, 63.22, 63.23, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 93.01, 93.02, 93.05.

Надворешна трговија: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со не-прехранбени производи, посредување на надворешно трговскиот промет, застапување на странски фирми, продажба на стоки од консигнациони складишта, ре-експорт, малограничен промет со соседните земји.

Во правниот промет со трети лица Друштвото истапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања.

За обврските сторени во прометот со трети лица Друштвото одговара со сите свои средства - целосна одговорност.

Застапник на Друштвото е: Горан Томовски, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 558/2000. (9765)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 14395/99 на регистарска влошка бр. 02023618?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за производство, трговија и услуги ПАВОРЕКС извоз-увоз Орце и др. ДОО Велес, ул. "Енгелсова" бр. 6/3/2.

Дејности: 15.61, 15.62, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.85, 15.86, 15.87, 15.98/1, 15.98/2, 20.40, 20.52, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 27.10, 27.21, 27.22, 27.31, 27.32, 27.33, 27.34, 27.35, 27.41, 27.42, 27.43, 27.44, 27.45, 27.51, 27.52, 27.53, 27.54, 28.11, 28.12, 28.40, 37.10, 37.20, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.33, 72.20, 72.60, 92.31/2, 92.34, 92.72, 93.05, 74.14, 74.40, 74.83, 74.84, откуп и продажба на земјоделски и

сточарски поризводи, шумски плодови, лековити билки, печурки, секундарни отпадоци, половни возила.

Дејности од надворешнотрговското работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија на непрехранбени производи, агенциски услуги во областа на транспортот, реекспорт, угостителски и туристички услуги, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, застапување на странски правни и физички лица, консигнациона продажба, меѓународен транспорт на стока и патници, меѓународна шпедиција, малограничен промет со СР Југославија, Бугарија, Грција и Албанија.

Овластувања и одговорности: Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за своите обврски одговара со сите свои средства.

Овластен потписник: Павлов Орце - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 14395/99. (9766)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 11140/99 на регистарска влошка бр. 02018927?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар ТП за трговија на мало ИГОР-КОМ Перчинков Иван Горе, ул. "Благој Горов" бр. 62, Велес.

Дејности: 52.41, 52.42, 52.43, 52.62.

Овластувања и одговорности: Во правниот промет со трети лица трговецот-поединец настапува во свое име и за своја сметка, а за своите обврски одговара лично со целиот свој имот.

Овластен потписник: Перчинков Горе - управител, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 11140/99. (9767)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 15451/99 на регистарска влошка бр. 02024342?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар трговец-поединец на Видео игри ТАМБА-ЛАМБА Мушиќ Исо Ешреф ТП с. Горно Оризари, Велес.

Дејност: 92.34 Други забавни активности неспомнати на друго место - видео игри.

Овластувања и одговорности: Во правниот промет со трети лица трговецот-поединец настапува во свое име и за своја сметка, а за своите обврски одговара лично со целиот свој имот.

Овластен потписник: Мушиќ Ешреф - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 15451/99. (9768)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 11082/99 на регистарска влошка бр. 02018573?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на Трговец-поединец Јовко Милован Митрески ТП МИЛЕНА-М Такси превоз, ул. "600" бр. 9, н. Илинден.

Основање на Трговец-поединец Јовко Милован Митрески ТП МИЛЕНА-М Такси превоз.

Основач на фирмата е лицето Јовко Митрески од н. Илинден.

Седиштето на фирмата ќе биде на ул. "600" бр. 9, н. Илинден.

Називот на фирмата под која ќе работи е следниот: Трговец-поединец Јовко Милован Митрески ТП МИЛЕНА-М Такси превоз.

Дејности со кои трговецот-поединец ќе се занимава се следните: 60.21, 60.22, 60.23, 60.24.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица трговецот-поединец одговара лично со целиот свој имот.

Управувањето и раководењето со Трговецот-поединец го врши лично самиот основач, а тоа е лицето Јовко Митрески - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 11082/99. (9769)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 945/2000 на регистарска влошка бр. 02025202?-8-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговското друштво за друмски сообраќај, во внатрешен и надворешен превоз, производство и услуги СЕФИС ШПЕД М Елизабета ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "20" бр. 19, Скопје.

Дејности: 63.30, 60.21, 60.23, 60.24, 52.24, 52.21, 52.11, 52.32, 52.25, 52.41, 52.42, 52.33, 51.12, 51.21, 51.31, 51.34, 51.37, 51.33, 51.41, 51.42/1, 51.57, 74.40, 74.84, 70.31, 74.83, 15.81/2.

Надворешна трговија: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со не-прехранбени производи, застапување и посредување, реекспорт, меѓународна шпедиција и транспорт со стоки и услуги, малограничен промет со соседните земји.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот. Управител на друштвото е лицето Митровска Елизабета, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 945/2000. (9770)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 464/2000 на регистарска влошка бр. 02025002?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар Автоксика САБИТ ТП Фатмир Сабит Хазизи, Скопје, ул. "Ордан Чопела" бр. 109.

Дејности: 60.22 - Такси превоз.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските во правниот промет со трети лица, одговара лично со целиот свој имот.

Овластување: Фатмир Сабит Хазизи - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 464/2000. (9772)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 17063/99 на регистарска влошка бр. 02024759?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, услуги, угостителство, трговија и транспорт ГЛАМУР Фросина ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, ул. "Ефто Спасовски" бб.

Дејности: 01.21, 15.3, 15.51, 15.61, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.98/1, 15.98/2, 17.11, 17.15, 17.21, 17.22, 17.25, 17.30, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.10, 19.20, 19.30, 21.1, 21.21, 21.22, 21.23, 23.20, 24.16, 24.30, 24.51, 24.66, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 29.12, 29.31, 29.40, 29.52, 29.53, 29.54, 29.55, 29.56, 50.10, 50.20, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.26, 52.33, 52.41, 51.42, 51.43, 52.44/1, 52.43, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.71, 52.72, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.21, 55.21/2, 55.22, 55.30, 55.30/2, 55.40, 60.10, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 62.10, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 70.11, 74.12, 74.13, 74.20, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.84, 92.61, 92.71, 93.01, 93.02, 93.03, 93.05.

Дејности во надворешнотрговскиот промет: надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија, СР Југославија, реекспорт, продажба на стоки во консигнациони складови, работи на посредување, работи на привремен увоз односно извоз на стоки, застапување на странски фирми, меѓународни агенциски работи, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Фросина Цветановска - управител без ограничување.

Основач, односно единствен содружник е Фросина Цветановска од Куманово, со стан на ул. "Страшко Симонов" бр. 66.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 17063/99. (9773)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 17064/99 на регистарска влошка бр. 02025142?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, услуги и трговија, ТОМА Тони и Марјан ДОО увоз-извоз Куманово, ул. "Титова Митровачка" бр. 43.

Дејности: 01, 01.1, 01.11/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.2, 01.21, 01.22/1, 01.25, 01.30, 01.41, 02.01, 15.11, 15.51, 15.31, 15.33, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.81, 15.81/1, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.85, 15.86, 15.87, 15.98/1, 15.98/2, 18.10, 18.24, 19.10, 19.20, 19.30, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.21, 28.2, 28.1, 28.11, 28.12, 28.2, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.5, 28.51, 28.52, 28.6, 28.61, 28.62, 28.63, 28.7, 28.71, 28.73, 28.74, 28.75, 29.12, 29.13, 29.14, 29.2, 29.22, 29.23, 29.24, 29.3, 29.31, 29.32, 29.40, 29.5, 29.51, 29.52, 29.53, 29.54, 29.55, 29.56, 29.7, 29.71, 29.72, 33.10/2, 33.20, 37.10, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 62.71, 52.72, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.21, 55.21/2, 55.22, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60, 60.10, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 62.10, 63.11, 63.12, 63.21, 63.22, 63.30, 63.40, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.3, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.1, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 92.33, 92.40, 92.61, 92.71, 93.01, 93.02, 93.03, 93.05.

Дејности во надворешнотрговскиот промет: надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија, СР Југославија, реекспорт, продажба на стоки во консигнациони складови, работи на посредување, работи на привремен увоз односно извоз на стоки, застапување на странски фирми, меѓународни агенциски работи, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Жана Арсовска - управител без ограничување.

Основачи, односно содружници на Друштвото се:

1. Тони Трендафиловски од Куманово, ул. "11 Ноември" бр. 96.

2. Марјан Арсовски од Куманово, ул. "Т. Митровичка" бр. 43.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 17064/99. (9774)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. бр. 43/2000, во регистарската влошка бр. 02024989?-8-03-000 го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво за производство, промет и услуги ФЕКОМ-АРЧИ Рамиз ДООЕЛ експорт-импорт, бул. "Патризански одреди" бр. 29, Скопје.

Основач: Рамиз Фејзулаи од Тетово со изјава за основање бр. 02-99/1 од 23.01.1999 година.

Дејности: 01.11, 01.21, 01.22, 01.24, 01.25, 01.30, 51.17, 51.18, 51.21, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.61, 51.66, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.61, 52.62, 52.63, 60.21, 60.24, 63.11, 63.21, 70.11, 70.12, 70.20, 95.00, надворешна трговија со

прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот, а истапува во своје име и за своја сметка

Лице овластено за застапување Алтана Фејзула, управител без ограничување.

20 10/1, 20.10/2, 20 20, 20.30, 20 40, 20.51, 20 52, 51.13, 51 15, 51.16, 51 19, 51.22, 51 24, 51.35, 51 39, 51.41, 51.42/1, 51.41/2, 51.43, 51 44, 51.45, 51 47, 51 52, 51.53, 51 55, 51 56, 51.62, 52.41, 52 42, 52.43, 52 44, 52.45, 52 46, 52.47, 52 48, 52 50, 60 22, 60 23, 74 40

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. 43/2000.

(9618)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. бр.15045/99, во регистарската влошка бр.020232047-8-01-000 го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за трговија, услуги и превоз ЦАЈО -ПР-ОМ Зоран ДООЕЛ увоз - извоз, с. Вазарци - Кавадарци

Основач и единствен содружник е Зоран Лазов од с. Вазарци - Кавадарци.

Дејности: 50.10, 50 20, 50 30/1, 50 30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50 40/2, 50 40/3, 50 40/4, 50 50, 51.21, 51 22, 51.23, 51 24, 51.25, 51 31, 51 32, 51.33, 51.34, 51 35, 51.36, 51 37, 51 38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51 43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51 53, 51 54, 51.55, 51.56, 51 57, 51.61, 51.62, 51 63, 51.64, 51 65, 51.66, 51 70, 52 11, 52.12, 52 21, 52 22, 52 23, 52 24, 52 25, 52 26, 52.27, 52 33, 52 41, 52.42, 52.43, 52 44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52 47, 52 48, 52.50, 52 62, 52 63, 55 30/2, 55.30/1, 55.40, 60 21, 60 22, 60.23, 60 24, 60.12, 63.21, 63.30, 63.40, 71.10, 71 21, 74.84, 92.34, надворешна трговија со непрехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи и превоз на стоки и патници во меѓународниот сообраќај.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во своје име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Зоран Лазов - управител без ограничување во внатрешниот и надворешниот промет.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. 15045/99.

(9620)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. бр.6325/99, во регистарската влошка бр.020158137-6-01-000 го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ТП-ГЛОБУС-99 продавница за мешовита стока Сулејмани Руфат Рафет с. Бузалково - Велес.

Назив: ТП-ГЛОБУС-99 продавница за мешовита стока Сулејмани Руфат Рафет с. Бузалково - Велес.

Седиште: с. Бузалково - Велес.

Дејности: 52 11, 52 21, 52.22, 52.23, 52.24, 52 27, 52.33, 52.44/4

Во правниот промет со трети лица ТП ќе настапува во своје име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица, ТП ќе одговара лично, со целиот свој имот.

Овластено лице за застапување во прометот е Сулејмани Рафет од с. Бузалково - Велес, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. 6325/99.

(9621)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. бр.3327/99, во регистарската влошка бр.020136497-6-01-000 го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП РОМАНИ - БАХ штанд за непрехранбени производи бр. 31, Малинковски Малин Аладеин ул. "Нада Бутникошарева" бр. 31, Велес.

Назив: ТП - РОМАНИ - БАХ штанд за непрехранбени производи бр. 31, Малинковски Малин Аладеин.

Седиште: ул. "Нада Бутникошарева" бр. 31, Велес.

Дејности: 52.62.

Во правниот промет со трети лица, ТП ќе настапува во своје име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица, ТП ќе одговара лично, со целиот свој имот. Овластено лице за застапување во прометот е Малинковски Аладеин од Велес, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. 3327/99.

(9622)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. бр.14684/99, во регистарската влошка бр.020247667-8-01-000 го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за промет и услуги БИЖАН Снежана ДООЕЛ увоз - извоз, ул. "Трифун Хаџиџанев" бр. 1/1-24, општина Гази Баба.

Основач: Пусичевска Снежана, родена во Скопје, државјанин на Р. Македонија, живее во Скопје на ул. "Трифун Хаџиџанев" бр. 1/1-24, општина Гази Баба, л. к. бр. 1493053 со ЕМБГ 0512965455117.

Дејности: 15.81/1, 15 81/2, 15.89, 50.10, 50 20, 50.30/1, 50 30/2, 50 30/3, 50.40/1, 50 40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50 50, 51.11, 51 13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51 23, 51.24, 51.31, 51.32, 51 33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51 45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51 64, 51 70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52 26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52 44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52 44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52 50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 74.40, 74.83, 74.84, 93.02, 93.04, 93.05, надворешна трговија со непрехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со: СР Југославија, Р. Албанија, Р. Грција и Р. Бугарија, посредување во надворешно трговскиот промет со стоки и услуги, реекспорт на стоки и услуги, консигнациона продажба на стоки и услуги, меѓународен превоз на патници и стоки во друмскиот сообраќај.

Во правниот промет со трети лица, друштвото истапува во своје име и за своја сметка. За обврските сторени спрема трети лица и доверители, друштвото одговара со целиот свој имот.

Управител на друштвото е Пусичевска Снежана, која го застапува друштвото во правниот промет со трети лица и доверителите во земјата и во странство со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. 14684/99.

(9623)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. бр.16144/99, во регистарската влошка бр.020247647-3-03-000 го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговско друштво за производство, трговија и услуги БАЖЕ Љубиша и Благоја ДОО увоз - извоз, ул. "Љубо Божиновски Пиш" бб. Тетово.

Основачи: Дојевски Љубиша од Тетово, Миленкоски Благоја од с. Фалине.

Управител: Миленкоски Благоја без ограничување.

Дејности: 20.30, 20 40, 22.22, 36 12, 45.21, 50.10, 50.20, 50.30, 50.50, 51.21, 51.25, 51.31, 51.32, 51 33, 51.34, 51.35, 51 36, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.47, 51.51, 51.53, 51.55, 51.56, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52 26, 52.27, 52.41, 52 42, 52 43, 52.44, 52.45, 52.46, 52 47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 74.84, 45.32, 51.22, 74.82, надворешна трговија со непрехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, унапредување на увоз на стоки и услуги, привремен увоз - извоз, компензациони работи, посредување во надворешно трговски промет, меѓународен превоз на стоки.

Друштвото истапува во своје име и за своја сметка, а одговара со сите свои средства.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. 16144/99.

(9624)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. бр.9/2000, во регистарската влошка бр.02023969?-3-03-000 го запиша во трговскиот регистар основањето на трговско друштво со ЗТД на Друштво за меѓународен транспорт и шпедиција ИНТЕРТРЕЈД 2000 Соња и други, ДОО ул. "Жан Жорест" бр. 36, Скопје.

Дејности: 18.21, 18.22, 17.40/1, 17.40/2, 28.61, 28.62, 28.75, 29.12, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/4, 50.50, 45.34, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.34, 51.35, 51.41, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.84, 93.01, 93.02.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за сторените обврски одговара со целокупниот имот.

Управител е Соња Јакимовска.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. 9/2000.

(9626)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. бр.14472/99, во регистарската влошка бр.02023099?-6-01-000 го запиша во трговскиот регистар Трговец поединец за трговија на големо и мало со текстил и облека СТЕФ - АНА Драган Манојловски ТП ул. "Јабланица" бр. 8 б, Скопје.

Основач: Драган Манојловски ул. "Јабланица" бр. 8 б, Скопје.

Дејности: 52.41 - трговија на мало со текстил, 52.42 - трговија на мало со облека, 52.43 - трговија на мало со обувки и предмети од кожа.

Во правниот промет со трети лица трговецот поединец настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица, ќе одговара лично со целиот свој имот.

Драган Манојловски, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. 14472/99.

(9627)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. бр.15466/99, во регистарската влошка бр.02025057?-8-03-000 го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговско друштво за производство и услуги НОН-ИУС Стојанов Миле ДООЕЛ ул. "Првوماјска" бб, Скопје.

Дејноста е: 28.52, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.51, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.40, 29.56, 29.71, 29.72, 50.10, 50.20, 50.30, 50.50, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.15, 51.18, 51.19, 51.43, 51.70, 51.47, 51.54, 51.61, 52.11, 52.12, 52.21, 52.24, 52.33, 52.62, 52.46, 52.47, 60.21, 60.22, 60.24, 63.40, 65.12/3, 63.11, 63.12, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки и патници, застапување и посредување во прометот на стоки и услуги, реекспорт, застапување на странски фирми, малограничен промет со соседните земји: Грција, Бугарија, Албанија и СР Југославија.

Управител е: Стојанов Миле со неограничени овластувања исто и за надворешен промет ќе го застапува друштвото.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица, друштвото одговара со свој имот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. 15466/99.

(9628)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. бр.2068/99, во регистарската влошка бр.02012387?-6-09-000 го запиша во трговскиот регистар основањето на трговец поединец ЧАЈДИЛНИЦА ЛИМАН ТП Меме-

твејсел Лиман Рамадани ул. "Б. Кочовски" бр. 105, Тетово.

55.40 - барови.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица, одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување е Меметвејсел Лиман Рамадани, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. 2068/99.

(9629)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. бр.12812/99, во регистарската влошка бр.02024685?-8-01-000 го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за трговија, угостителство, сообраќај и услуги НОВ ЖИВОТ Милорад ДООЕЛ увоз - извоз, ул. "Беличица" бр. 46, Гостивар.

Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 74.84, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 60.30, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 64.12, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, надворешно трговско работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување во надворешно трговскиот промет, малограничен промет со: Р. Албанија, Р. Грција и Р. Бугарија и СР Југославија и компезациони работи.

Друштвото во правниот промет со трети лица, настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица, друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Основач на друштвото е лицето Митаноски Милорад, ул. "Беличица" бр. 46, Гостивар.

Лице овластено за застапување на друштвото во внатрешниот промет и надворешно трговското работење е лицето Митаноски Милорад, ул. "Беличица" бр. 46, Гостивар.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. 12812/99.

(9630)

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението Трег. бр. 606/2000 во регистарската влошка бр. 02025366?-8-03-000 го запиша во трговскиот регистар основањето со ЗТД на Друштвото за производство, трговија и услуги ВОДЕН 2000 Петрос ДООЕЛ извоз-увоз ул. "Иво Рибар Лола" бб Скопје.

Седиште: Ул. "Иво Рибар Лола" бб Скопје.

Единствен содружник: Бинос Петрос, државјанство грчко пасош М627528, од Платина - Целис, Грција, основачки влог 155.000,00 денари, односно 5.000 дем.

Дејности: 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 15.81, 15.85, 15.84, 15.88, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 20.10/1, 20.20, 20.30, 20.40, 21.21, 51.11, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.54, 51.55, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.48, 60.24, 63.21, 63.12, 63.30, 63.40, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, консигнација, меѓународен транспорт на стоки и патници во патниот сообраќај, туристички работи во странство, малограничен промет со соседните земји, услуги на меѓународна шпедиција. Во правниот промет со трети лица Друштвото настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица Друштвото одговара со цело-

купниот свој имот. Бинос Петрос-управител без ограничување во внатрешниот и надворешниот промет.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трег. бр. 606/2000. (9798)

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението Трег. бр. 295/2000 во регистарската влошка бр. 020253227-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за маркетинг ГО О и М Риеко и други ДОО экспорт импорт Скопје ул. "Дебарца" бр. 46.

Се основа Друштво за маркетинг ГО О и М Риеко и други ДОО экспорт импорт Скопје ул. "Дебарца" бр. 46.

Основач: Гбадамси Риеко Рие-ја од Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска и Николовска Ивана од Скопје.

Дејности: 21.11, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 24.65, 36.30, 36.40, 36.50, 36.63, 37.10, 37.20, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 70.31, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 92.11, 92.12, 92.31/1, 92.33, 92.34, 92.40. Дејности на надворешно трговски промет се: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, застапување на странски фирми и лица, малограничен промет со соседните земји, меѓународна шпедиција, реекспорт, продажба на странски стоки од консигнациони складови, комисиони работи.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во прометот одговара со својот имот.

Управител без ограничувања е Гбадамси Риеко Рие-ја.

Го застапува Друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски промет.

Друштвото има основна главница од 161.200,00 или 5.200 дем.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трег. бр. 295/2000 (9799)

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението Трег. бр. 13417/99, во регистарската влошка бр. 020249737-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги МАКС 2000 извоз-увоз Кирил ДООЕЛ Велес ул. "Кирил и Методиј" 66.

Дејности: 15.31, 15.32, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.98/1, 15.98/2, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 24.16, 24.51, 24.52, 25.11, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40,

65.12/3, 70.11, 70.12, 70.31, 70.32, 72.60, 74.40, 92.32, 92.33, 92.34, 92.62, 92.72, 93.05, 74.84.

Откуп и продажба на земјоделски и сточарски производи, лековити билки, шумски плодови, водоземци, печурки, секундарни сировини, моторни возила, мопеди, велосипеди.

Дејности од надворешнотрговското работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, меѓународен транспорт на стока и патници, меѓународна шпедиција, застапување на странски правни и физички лица, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, консигнациона продажба, малограничен промет со Југославија, Бугарија, Грција и Албанија, туристички услуги.

Овластувања и одговорности: Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за своите обврски одговара со сите свои средства.

Овластен потписник: Ѓорѓиев Кирил - управител, без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трег. бр. 13417/99. (9800)

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението Трег. бр. 55/2000, во регистарската влошка бр. 020249907-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за производство и трговија КИВАС Стефан ДООЕЛ экспорт-импорт Кавадарци ул. "Ваташка" бр. 3.

Основач: Ѓорѓиев Стефан од Кавадарци ул. "Ваташка" бр. 3.

Дејности: 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.46, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.48, 50.30/2, 50.50, 50.30/1, 51.70, 60.24, 60.23, 60.21, 74.84, 63.40, 01.13/2, 01.12/1, 01.13/1, 01.21, 01.22/1, 01.24, 01.30, 02.01, 15.11, 15.12, 15.13, 15.98/1, 15.98/2, 18.24, 18.10, 18.30, 19.10, 19.20, 19.30, 20.10/1, 21.11, 21.12, 21.21, 21.22, 21.25, 25.11, 25.12, 25.13, 25.22, 25.23, 25.24, 28.11, 28.12, 28.52, 28.71, 28.75, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.43, 45.45, 50.30/2, 55.40, 65.12/3, 74.20/3, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, продажба на стоки од консигнациони складови, малограничен промет со соседните земји: СР Југославија, Бугарија, Грција и Албанија.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства. Лице овластено за застапување во внатрешен и НТП е Стефан Ѓорѓиев, управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трег. бр. 55/2000. (9801)

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението Трег. бр. 11915/99, во регистарската влошка бр. 020187287-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговец-поединец ТП на Авто-такси ТОЦИ ТП Тони Бојдан Тапшановски ул. "Сава Михајлов" бр. 10/2-4 Скопје.

Дејност: 60.22-такси превоз, 60.21-превоз на патници во друг копнен сообраќај, линиски, 60.23-превоз на патници во другиот друмски сообраќај, слободен, 60.24-превоз на стоки во друмскиот сообраќај.

Основач и управител Тони Тапшановски од Скопје ул. "Сава Михајлов" бр. 10/2-4 Скопје.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка а за обврските одговара со целокупниот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трег. бр. 11915/99. (9803)

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението Трег. бр. 242/2000, на регистарска влошка бр. 020252407-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговско друштво со ЗТД на Друштвото за производство, трговија и услуги СА - МЕ КОМПАНИ Славков Ангел ДООЕЛ експорт-импорт-Велес ул. "Моша Пијаде" бр. 17.

Фирмата гласи: Друштво за производство, трговија и услуги СА - МЕ КОМПАНИ Славков Ангел ДООЕЛ експорт-импорт Велес. Седиштето е на ул. "Моша Пијаде" бр. 17 во Велес.

Единствен содружник и управител без ограничување е Славков Ангел од Велес, со живеалиште на ул. "Цветан Арсов" бр. 2, ЕМБГ 2805954480009 и лк. бр. 168981, издадена од УВР Велес. Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските во правниот промет Друштвото одговара со сите свои средства.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41/1, 01.41/2, 01.41/3, 01.42, 02.01, 02.02, 10.10, 10.20, 10.30, 11.1, 11.10, 11.20, 13.10, 13.20, 13.20/1, 13.20/2, 13.20/3, 14.11, 14.12, 14.13, 14.2, 14.21, 14.22, 14.30, 14.40, 14.50, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 16.00, 16.00/1, 16.00/2, 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.53, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.10, 19.20, 19.30, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.11, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 23.10, 23.20, 24.11, 24.12, 24.13, 24.14, 24.15, 24.16, 24.17, 24.20, 24.30, 24.51, 24.52, 24.62, 24.63, 24.64, 24.65, 24.66, 24.70, 25.11, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.11, 26.12, 26.13, 26.13/1, 26.13/2, 26.14, 26.15, 26.21, 26.22, 26.23, 26.24, 26.25, 26.26, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.53, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 26.70, 26.81, 26.82, 26.82/1, 26.82/2, 27.10, 27.21, 27.22, 27.31, 27.32, 27.33, 27.34, 27.35, 27.41, 27.42, 27.43, 27.44, 27.45, 27.51, 27.52, 27.53, 27.54, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.11, 29.12, 29.13, 29.14, 29.21, 29.22, 29.23, 29.24, 29.31, 29.32, 29.40, 29.51, 29.52, 29.53, 29.54, 29.55, 29.56, 29.71, 29.72, 30.01, 30.02, 31.10, 31.20, 31.30, 31.40, 31.50, 31.61, 31.62, 32.10, 32.20, 32.30, 34.10, 34.20, 34.30, 35.41, 35.42, 35.43, 35.50, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.22, 36.40, 36.50, 36.61, 36.62, 36.63, 37.10, 37.20, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 92.40, 92.61, 92.62, 92.72, 93.01, 93.02, 93.03, 93.04, 93.05, надворешен трговски промет со прехранбени производи, надворешен трговски промет со непрехранбени производи, застапување на странски фирми, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, консигнациона продажба, угостителски и туристички услуги, меѓународна шпедиција, агенциски услуги во областа на транспортот,

лизинг работи, меѓународен транспорт на стоки и патници, долгорочна производствена кооперација, малограничен промет со Бугарија, Грција, СР Југославија и Албанија.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трег. бр. 242/2000. (9804)

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението Трег. бр. 15406/99, на регистарска влошка бр. 020242237-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар ТП на Ристоски Темелко Дејан ДАВИД ТП автотакси бул. "Трета Македонска бригада" бр. 5/10 Скопје.

Дејности во внатрешниот промет: 60.22-такси превоз. Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и на своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со целокупниот свој имот. Ристоски Дејан - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трег. бр. 15406/99. (9805)

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението Трег. бр. 628/2000, на регистарска влошка бр. 020254877-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за трговија, производство, услуги и промет на големо и мало УНИТ - ПРОМО Мен-Јанг и др. ДОО експорт-импорт Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 3/1-3.

Основање на ДОО. Фирма и седиште на Друштвото: Друштво за трговија, производство, услуги и промет на големо и мало УНИТ - ПРОМО Мен-Јанг и др. ДОО експорт-импорт Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 3/1-3.

Скратен назив: УНИТ - ПРОМО ДОО експорт-импорт Скопје. Содружници на Друштвото се: КО, Мен-Јанг од Република Кина со бр. на пасош М16307653 и Бојан Поповски од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 3/1-3.

Основачкиот влог на содружниците изнесува 5.090,00 ден во противвредност од 157.800,00 ден, од кои основачки влог на Ко Мен-Јанг е износ од 2.545 ден во противвредност од 78.900,00 ден и основачкиот влог на Бојан Поповски е 2.545 ден во противвредност од 78.900,00 денари

Дејност во внатрешниот промет: 15.81/1, 15.82, 15.81/2, 15.84, 15.82/2, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.10, 63.11, 63.12, 63.20, 63.21, 63.40, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.11, 74.12, 74.82, 74.83, 74.84. Дејности во надворешнотрговскиот промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување во надворешнотрговскиот промет, застапување на странски фирми, реекспорт, консигнација, меѓународна шпедиција, малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија. Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со снот свој имот.

Управители на Друштвото во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет: Ко, Мен-Јанг-управител без ограничување и Бојан Поповски-управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трег. бр. 628/2000. (9806)

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението Трег. бр. 13436/99, на регистарска влошка бр.

02023073?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, промет и услуги МЕДО Никола ДООЕЛ извоз увоз Скопје ул. "Видос Смилевски Бато" бр. 43/1-31

Основач: Никола Арцановски од Скопје.

Дејности: 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 25.22, 25.24, 28.62, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.86, 15.98/2, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/2, 50.50, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.41, 52.42, 63.40, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, консигнациона и комисиона продажба, малограничен промет со СР Југославија, Албанија, Грција и Бугарија.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Никола Арцановски - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трег. бр. 13436/99. (9807)

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението Трег. бр. 612/2000, на регистарска влошка бр. 02025275?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, услуги, угостителство, трговија и транспорт БЕКО-КОМПАНИ Бљерим ДООЕЛ увоз-извоз с. Ваксинице - Липково.

Дејности: 01.21, 15.3, 15.51, 15.61, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.98/1, 15.98/2, 17.11, 17.15, 17.21, 17.22, 17.25, 17.30, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.10, 19.20, 19.30, 21.1, 21.21, 21.22, 21.23, 23.20, 24.16, 24.30, 24.51, 24.66, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 29.12, 29.31, 29.40, 29.52, 29.53, 29.54, 29.55, 29.56, 50.10, 50.20, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.26, 52.33, 52.41, 51.42, 51.43, 52.44/1, 52.43, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.71, 52.72, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.21, 55.21/2, 55.22, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.10, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 62.10, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 70.11, 74.12, 74.13, 74.20, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.84, 92.61, 92.71, 93.01, 93.02, 93.03, 93.05 (занаетчиски услуги и поправки, автолакер). Дејности во надворешнотрговскиот промет: надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија, СР Југославија, реекспорт, продажба на стоки во консигнациони складишта, работи на посредување, работи на привремен увоз односно извоз на стоки, застапување на странски фирми, меѓународни агенциски работи, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Бљерим Даути - управител без ограничување. Основач, односно единствен содружник е Бљерим Даути од Куманово, со стан во с. Ваксинице со лк. бр. 335617, издадена од УВР Куманово, со МБ. 1306979420019, државјанин на РМ.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трег. бр. 612/2000. (9809)

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението Трег. бр. 670/2000, на регистарска влошка бр. 02024937?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговско друштво со ЗТД на Друштвото за производство, трговија, транспорт и услуги ЕЛ-МАКО Тони ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци, ул. "Крсте Мисирков" бр. 31.

Основач: Тони Попов од Кавадарци, со стан на ул. "Крсте Мисирков" бр. 31, со акт за основање од 20. 01. 2000 година.

Дејности: 15.71, 15.72, 01.11, 01.13, 01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 01.41, 15.51, 15.81, 15.91, 15.93, 15.98, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 51.11, 51.12, 51.13, 51.16, 51.17, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.53, 51.66, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 74.84, 93.05, работи од надворешнотрговскиот промет, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, лизинг, меѓународен транспорт на патници и стока, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, консигнациона продажба на странски стоки, реекспорт, малограничен промет со соседните земји.

Овластувања и одговорности. Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во тој промет одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување: Тони Попов-управител без ограничувања во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трег. бр. 670/2000 (9810)

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението Трег. бр. 12742/98, на регистарска влошка бр. 02013715?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ТП на Авто Такси КЕША ТП Кемал Алит Сали ул. "Јајце" бр. 36-а Скопје.

Основач: Кемал Алит Сали од Скопје ул. "Јајце" бр. 36-а Скопје со лк. бр. 1152747 и МБ 2401960450061, управител: Кемал Алит Сали-без ограничување.

Дејност: 60.22-такси превоз. Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка а за преземените обврски одговара со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трег. бр. 12742/98. (9811)

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението Трег. бр. 11716/99, во регистарска влошка бр. 02018941?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето согласно ЗТД на Василев Ванчо Мирослав М и В КОМПАНИ ТП автотакси ул. "Цон Кенеди" бр. 25/2-28 Скопје.

Дејности во внатрешниот промет: 60.22 - такси превоз, 60.21 - превоз на патници во друг копен сообраќај, линиски, 60.23 - превоз на патници во другиот друмски сообраќај, слободен, 60.24 - превоз на стоки во друмскиот сообраќај. Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и на своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со целокупниот свој имот.

Василев Мирослав - управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трег. бр. 11716/99. (9812)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАГАНИ И ФОНДАЦИИ

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации што се води при Основниот суд во Неготино е извршен упис на Здружението на граѓани Фул Контакт клуб "Оливер", со седиште во с.Тимјаник, под рег.бр. 7/2000, со овластено лице за претставување и застапување Петров Крсте од с.Тимјаник.

Од Основниот суд во Неготино. (24162)

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации што се води при Основниот суд во Неготино е извршен упис на Здружението на граѓани "Здружение на училишен спорт - Неготино", со седиште во Него-

тино, под рег.бр. 6/2000, со овластено лице за престапување и застапување Сотировски Андон од Неготино.

Од Основниот суд во Неготино. (24163)

Основниот суд во Тетово, со решение Рег.ЗГФ.бр. 28/2000 од 28.06.2000 година, го запиша следното:

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под рег.бр. 28/2000 се запишува здружението на граѓани - Алијанса на француски јазик и култура - Тетово, со седиште во Тетово, ул. "К.Ј.Питу" бр. 82.

Работата и активностите на здружението - Алијанса на француски јазик и култура ќе се однесува на ширење на францускиот јазик и културата, придонес во развојот и знаењето на францускиот јазик и француската мисла и др.

Подрачјето на организацијата и дејствувањето на Алијансата е подрачје на општина Тетово.

Здружението на граѓаните стекнува својство на правно лице и може да почне со работа од 28.06.2000 година.

Од Основниот суд во Тетово. (24164)

Основниот суд во Куманово, со решение ЗГ.бр. 17/2000 од 30.05.2000 година, во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се запишува Здружението на граѓани "Англунипе", со седиште во Куманово, ул. "Страшко Арсов" бр. 10, во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд во Куманово, под рег.бр. 164.

Основни цели и задачи, како и начин и облици на дејствување на Здружението на граѓани "Англунипе" Куманово, се насочени кон остварување на економски и социјални правни интереси на сите членови на здружението, обезбедување на материјална egzистенција и социјална сигурност на членови на здружението, основање на курсеви за квалификација, доквалификација и преквалификација на членовите на здружението, организирање помош околу вработување, организирање на хуманитарна помош, социјално здравствена заштита и нерешени станбени проблеми, организирање помош на хендикепирани и ментално ретардирани лица, развивање спорт и рекреација, организирање здрава и чиста еколошка средина и заштита и остварување на сите права на членови на здружението кои според законот им припаѓаат.

Здружението на граѓани "Англунипе" има седиште во Куманово, ул. "Страшко Арсов" бр. 10.

Здружението на граѓани "Англунипе" Куманово, се здобива со својство на правно лице со денот на запишување во Регистарот на 30.05.2000 година.

Од Основниот суд во Куманово. (24166)

Основниот суд во Куманово, со решение ЗГ.бр. 19/2000 од 30.05.2000 година, во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се запишува здружението Хуманитарна организација "Срна", со седиште во Куманово, ул. "Никола Тесла" бр. 174, во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд во Куманово, под рег.бр. 163.

Основни цели и задачи, како и начин и облици на дејствување на здружението Хуманитарна организација "Срна" од Куманово, се насочени кон борба за сочувување на минимум човечко достоинство без разлика на материјалната и социјалната положба на граѓанинот, едукација, проширување на знаењата и публикација од областа на правата на граѓаните, организирање на семинари и работилници, организирање на трибини, предавања, јавни настапи и размена на информации, остварување на човекови права на граѓаните кои учествуваат како примачи и даватели на социјални услуги, посетување на домашни и меѓународни семинари, конгреси и други средби, отворање

СОС телефонски линии за лица на кои им е потребна помош.

Здружението Хуманитарна организација "Срна" од Куманово, има седиште во Куманово, ул. "Никола Тесла" бр. 174.

Здружението Хуманитарна организација "Срна" од Куманово, се здобива со својство на правно лице со денот на запишување во Регистарот на 30.05.2000 година.

Од Основниот суд во Куманово. (24167)

Основниот суд во Куманово, со решение ЗГ.бр. 16/2000 од 26.06.2000 година, во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се запишува Младински Сојуз Куманово, со седиште во Куманово, ул. "Доне Божинов" бр. 24, со скратен назив МСК, во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд во Куманово, под рег.бр. 166.

Основни цели и задачи, како и начин и облици на дејствување на Младински сојуз Куманово од Куманово, се насочени кон застапување на правата, интересите и уверувањата на членките и децата и младината во целина, поттикнување на соработка помеѓу членовите на МСК, како и со други здруженија на национално и меѓународно ниво, остварување и заштита на економски, социјални, културни, научни, стручни, технички, образовни, спортски, еколошки, хуманитарни и други права и интереси на младите луѓе и Општествената заедница, организира културни и забавни манифестации за деца и младина, формирање на трговски друштва и други цели и задачи кои ќе произлезат како заедничка потреба на членките на МСК и останатите деца и младина.

Здружението Младински сојуз Куманово, има седиште во Куманово, ул. "Доне Божинов" бр. 24.

Младински сојуз Куманово од Куманово се здобива со својство на правно лице со денот на запишување во Регистарот на 26.06.2000 година.

Од Основниот суд во Куманово. (24168)

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение П.РЕГ.ЗГ.бр. 59/2000 од 14.06.2000 година во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се усвојува предлогот на Културно уметничко друштво "Драчевка" од Скопје.

Се одобрува упис во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Културно уметничко друштво "Драчевка" од Скопје, со седиште на ул. "Ратко Митровиќ" бб.

Дејноста на Културно уметничкото друштво "Драчевка" е: поврзување на своите членови во емитувањето на македонскиот фолклор со цел да се развие културата и уметноста во Републиката, организирање приредби во земјата и надвор, за изведување на македонскиот фолклор во живо, соработка со други здруженија од сроден карактер, ширење на своето членство, заштита на општите поединечни и професионални интереси на членовите.

Со денот на запишувањето во Регистарот Културно уметничкото друштво "Драчевка" од Скопје, се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (24181)

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ.бр. 9/2000, Здружение на граѓани со име Здружение на граѓани - производители "Ориентал" од с.Јаргулица, кое е основано заради развој и унапредување на производството на тутун и заштита на производството.

Здружението ќе дејствува на територијата на општина Подареш, а неговото седиште се наоѓа во с.Јаргулица.

Од Основниот суд во Радовиш. (24391)

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег.бр. 18/2000, се запишува здружението на граѓани под име Здружение на граѓани "Радко" - Охрид.

Здружението на граѓани има за цел: издигање и афирмација на македонскиот културен простор, воспоставување на традиционалните морални и човечки доблести, афирмација на македонското ослободително движење преку издавање на сопствен весник, издавачка дејност, семинари, конференции, трибини и други културни форми на делување.

Седиштето на здружението е на ул. "Галичица" бр. 42-2/4, во Охрид, каде и дејствува.

Овластено лице за застапување на здружението е Владимир Паунковски.

Од Основниот суд во Охрид. (24392)

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег.бр. 19/2000, се запишува здружението на граѓани под име Здружение на граѓани "Лихнидос" Центар за трајни вредности - заштита на културното и природното наследство, животната средина за одржлив развој - Охрид.

Здружението на граѓани има за цел: комплексна заштита на културното и природното наследство и за одржлив развој, фокусирани врз заштита на духовното и материјалното културно-споменичко и градителско наследство и урбаниот идентитет, реалните средини, Охридското езеро и неговото крајбрежје, националните паркови и целокупната животна средина.

Седиштето на здружението е на ул. "Кеј Маршал Тито" бр. 3 во Охрид, каде и дејствува.

Овластено лице за застапување на здружението е Маријеа Петрова.

Од Основниот суд во Охрид. (24393)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV Ст.бр. 9/2000 од 26.06.2000 година се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, промет на големо и мало и услуги "ВЕДЛА-КОМЕРЦ" увоз-извоз од Скопје, бул. "АСНОМ" бр. 54-2/21, со жиро сметка бр. 40100-601-146394, како и број на регистарска влошка 1-22661-0-0-0 при Регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението, должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (23816)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение I Ст.бр. 51/2000 од 14.06.2000 година, е отворена стечајна постапка над Друштво за производство, трговија и услуги "ТЕМОС" Јован Јакимовски ДООЕЛ, увоз-извоз од Скопје, ул. "Братфорска" бр. 2-3/3 и жиро сметка 40120-601-292075 и регистарска влошка 02004505-8-03-0-0-0, и истата не се спроведува и се заклучува.

Да се објави оглас во "Службен весник на РМ" и на огласната табла во судот.

По правосилноста на решението должникот да се брише од Судскиот регистар кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (23893)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение I Ст.бр. 53/2000 од 19.06.2000 година, е отворена стечајна постапка над Друштво за производство и трговија "ДИАС" Драгољуб ДООЕЛ, увоз-извоз, Скопје, ул. "Милан Зечар" бр. 10/9, со жиро сметка 40100-601-245354 и регистарска влошка 02020486-8-0-03-0-0-0, и истата не се спроведува, па се заклучува.

Да се објави оглас во "Службен весник на РМ" и на огласната табла во судот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (23894)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III Ст.бр. 73/96 од 03.07.2000 година, се дава согласност за отпочнување на постапката за трансформација на ПОС "СКОВИН" од Скопје.

Стечајната постапка времено запрена со Решение на овој суд II Ст.бр. 73/96 од 12.01.1999 година, се запира.

Жалбата не го одлага извршувањето на Решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (24015)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение СТ.бр. 79/96 од 22.06.2000 година, привремено е запрена стечајната постапка над стечајниот должник ЗИК Тетово ПОКТУ Агрокооперација, Тетово, отворена со решение СТ.бр. 121/95 од 23.05.1995 година на поранешниот Окружен стопански суд во Скопје и претпријатието продолжува да работи.

Се образува одбор на доверители кои го сочинуваат следните доверители: ТП "Марели маркетинг" ДООЕЛ Тетово, ЈП "Електростопанство на Македонија" - Подружница "Електрополог" Тетово, Претпријатие "Гона комерц" Тетово, ХЕК "Југохром" АД Јегуновце, и АД "Агроплод" Ресен.

Се задолжува одбор на доверители во рок од 8 дена да именува Управен одбор како орган на управување со претпријатието кој веднаш по именувањето ќе ги одреди лицата на кои им го доверува организирањето и застапувањето на претпријатието должник.

Управниот одбор најдоцна во рок од 60 дена да донесе Програма за финансиска и сопственичка трансформација во која ќе ги опфати мерките, дејствијата и активностите за долгорочна консолидација на претпријатието.

Против решението дозволено е жалба во рок од 8 дена од објавувањето на огласот преку Основниот суд во Тетово до Апелациониот суд Скопје.

Од Основниот суд во Тетово. (24154)

Основниот суд во Охрид, со решение СТ.бр. 11/2000 од 21.06.2000 година спрема стечајниот должник ПП "Кујтим турс" од Охрид, со жиро сметка 41000-601-36932 при ЗПП Охрид, отвори стечајна постапка, истата не ја спроведува и ја заклучува.

Од Основниот суд во Охрид. (24155)

Со решение на Стечајниот Совет при Основниот суд во Струмица под Ст.бр. 99/2000 од 05.06.2000 година е отворена стечајна постапка над должникот ППС "Ронгли" од Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ".

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од Регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (24156)

Со решение на Стечајниот Совет при Основниот суд во Струмица под Ст.бр. 109/2000 од 30.06.2000 година е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија "Бујук" експорт-импорт од Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ".

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од Регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (24157)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решение Ст.бр. 207/96 од 16.06.2000 година, се запира стечајната постапка над ДИК "Страшо Пинџур" АД Кавадарци, ул. "Индустриска" бр. 27, отворена со решение Ст.бр. 207/96 од 20.08.1997 година по пријава на Заводот за платен промет Кавадарци бр. 03-195 од 11.12.1995 година.

Од Основниот суд во Кавадарци. (24158)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст.бр. 93/2000 од 28.06.2000 година, отвори стечајна постапка спрема должникот Трговско друштво за производство, трговија и промет, увоз-извоз Драгана Ристеска Астерикс" Прилеп ДООЕЛ, со седиште во Прилеп, ул. "Битолска" бр. 64, запишан на регистарска влошка 010049667-8-03-000 во Основниот суд во Битола, со дејност - трговија на мало со текстил и конфекција, со жиро сметка 41100-601-41180 во ЗПП Филијала Прилеп.

Стечајната постапка спрема должникот не се спроведува, но се заклучува.

Стечајната постапка се отвора поради престојна неизбежна неликвидност.

Од Основниот суд во Прилеп. (24394)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст.бр. 85/2000 од 29.06.2000 година, отвори стечајна постапка спрема должникот Трговец поединец за трговија на мало на Татјана Благојче Стојанова "Бинго" Прилеп ТП, со седиште на ул. "Илија Иѓески" бр. 57, запишан на регистарска влошка 01002957?-6-01-000 во Основниот суд во Битола, со дејност - трговија на мало со облека со жиро сметка 41100-601-44039 во ЗПП Прилеп.

Стечајната постапка спрема должникот не се спроведува, но се заклучува поради немање на имот.

Од Основниот суд во Прилеп. (24395)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст.бр. 84/2000 од 29.06.2000 година, отвори стечајна постапка спрема должникот Претпријатие за производство, услуги и трговија на големо и мало увоз-извоз "Мик шпед" - Прилеп П.О., со седиште на ул. "Борка Јорданоски" бб, запишан на регистарска влошка 1-16706 во Окружниот стопански суд во Битола, со дејност - превоз на стоки од друмскиот сообраќај со жиро сметка 41100-601-29987 во ЗПП Прилеп.

Стечајната постапка спрема должникот не се спроведува, но се заклучува поради немање на имот.

Од Основниот суд во Прилеп. (24396)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст.бр. 85/2000 од 29.06.2000 година, отвори стечајна постапка спрема должникот Трговско друштво за трговија и услуги "Извор" с.Дебреште, Кеназија увоз-извоз ДООЕЛ с.Дебреште Долнени, запишан на регистарска влошка 01010498?-8-01-000 во Основниот суд во Битола, со дејност - трговија на мало, со жиро сметка 41100-601-26950 во ЗПП Прилеп.

Стечајната постапка спрема должникот не се спроведува, но се заклучува.

Стечајната постапка спрема должникот е отворена поради обврски - неликвидност само спрема единствениот основач.

По правосилноста на решението основачниот влог на должникот се состои што се состои од основни средства се пренесува на единствениот основач Топалоски Кеназија од с.Дебреште.

Од Основниот суд во Прилеп. (24397)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст.бр. 88/2000 од 29.06.2000 година, отвори стечајна постапка спрема должникот Друштво за производство, трговија, транспорт и услуги на Марјан Колески "Селце" увоз-извоз ДООЕЛ, с.Селце, Прилеп, запишан на регистарска влошка 01005329?-8-03-000 во Основниот суд во Битола, со дејност трговија на мало во продавници, претежно со храна, пијалоци и тутун, со жиро сметка 41100-601-34511 во ЗПП Прилеп.

Стечајната постапка спрема должникот не се спроведува, но се заклучува, поради тоа што должникот должи само на единствениот основач.

По правосилноста на решението основачкиот влог на должникот се состои од патничко комбе марка Застава тип 435/К со рег.таблици ПП - 775 - ВЕ година, на производство 79 и основните средства се пренесуваат на единствениот основач Марјан Колески од с.Селце.

Од Основниот суд во Прилеп. (24398)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст.бр. 94/2000 од 29.06.2000 година, отвори стечајна постапка спрема должникот Трговец поединец за такси превоз Крстески Благоја Сашо "Андреј" Прилеп ТП, со седиште на ул. "Никола Тесла" 4/9 Прилеп, запишан на регистарска влошка 01003670?-6-06-000 во Основниот суд во Битола, со жиро сметка 41100-601-44289 во ЗПП Прилеп.

Стечајната постапка спрема должникот не се спроведува, но се заклучува поради немање на имот.

Од Основниот суд во Прилеп. (24394)

Со решение на Стечајниот Совет при Основниот суд во Струмица под Ст.бр. 95/2000 од 28.06.2000 година е отворена стечајна постапка над должникот Трговец поединец Ванчо Јордан Марков ТП од Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ".

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (24400)

ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1403/2000 од 16.02.2000 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Производно, услужно и трговско друштво "ЕУРО-ПРОМ" Архилеја ДООЕЛ увоз-извоз од Скопје, ул. "Методија Митевски" бр. 8/5-1, Скопје, со жиро сметка 40100-601-114582.

За ликвидатор се определува лицето Миновска Елисавета од Скопје, ул. "Народен фронт" бр. 27/28.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намирата долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (23453)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение Л.бр. 5/98 од 15.06.2000 година, ТДПУГ "Керамика комерц" Боби и други ДОО Скопје, е заклучена ликвидациона постапка над должникот Трговско друштво за промет, услуги и градба "Керамика комерц" Боби и др. ДОО экспорт-импорт, Скопје, ул. "Новопроектирана" бб, северна зона - Југ и жиро сметка 40100-601-386080, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот ќе се избрише од Регистарот на претпријатија при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (23592)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение Л.бр. 1211/99 од 26.06.2000 година, ПТУУ "Младина комерц" ДОО экспорт-импорт - Скопје е заклучена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија, угостителство и услуги "Младина комерц" ДОО экспорт-импорт од Скопје, ул. "Кеј 13 Ноември" бб и жиро сметка 40100-601-3311286, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот ќе се избрише од Регистарот на претпријатија при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (23895)

Со решение П.Трег. бр. 187/2000 од 12.04.2000 година на Основниот суд во Битола, отворена е постапка за редовна ликвидација над должникот Штедилница "Либерти Интернационал" ДОО Битола, ул. "Тодор Паница" бб.

Ликвидацијата ќе ја спроведе ликвидаторот Сузана Гилевска, ул. "Тодор Паница" бб, Битола, тел.251-368.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна три месеци од денот на последната објава.

Се повикуваат должниците да ги намират долговите спрема ликвидациониот должник, без одлагање.

(24159)

Основниот суд во Штип, со решение Л.бр. 87/2000 од 06.06.2000 година отвори ликвидациона постапка над ТПП "Ли-пром" п.о. Радовиш, со решение Л.бр. 41/2000 од 12.06.2000 година отвори ликвидациона постапка над претпријатието за производство и трговија на големо и мало "Јавор" п.о. увоз-извоз Радовиш и истите се заклучени поради немање имот.

По правосилноста на решението должниците да се бришат од судскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (24159)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1615/2000 од 29.03.2000 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за услуги и трговија на големо и мало "ЗОИВ" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Шидска" бр. 12/4-4, Скопје, со жиро сметка 40120-601-226862.

За ликвидатор се определува лицето Драган Трајчев од Скопје, ул. "Шидска" бр. 12/4-4.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24182)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 934/99 од 28.10.1999 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот

Претпријатие за производство, преработки и трговија на големо и мало ц.о. "Дешат" увоз-извоз од Дебар, ул. "Вељко Влаховиќ" бр. 92, со жиро сметка 4130-601-7909.

За ликвидатор се определува лицето Игне Касиноски, ул. "Торонто" бр. 28.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24186)

На ден 04.07.2000 година единствениот содружник објавува дека е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско друштво за производство, трговија и услуги "Вадака пумпи" Раффаеле увоз-извоз ДООЕЛ, со седиште во Скопје, ул. "Горче Петров" бр. 108 А, со жиро сметка 40120-601-305569 ЗПП Скопје.

За ликвидатор се определува лицето Раффаеле Ерби од Скопје, ул. "Трифун Пановски" бр. 4/3-7.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во 2 примероци и докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите спрема фирмата во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

(24296)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Се продава земјоделско земјиште нива построена на КП бр. 964/3 и 2227, план 7 и 6, скица 18 и 15, м.в. "Клисура", класа 5, со површина од 6662 м², во КО Желино, сопственост на П.Т.П.Агрополог - Желино, за цена од 930.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Живко Ачкоски, Желино - Тетово. (23794)

Нотарот Ленка Панчевска, со службено седиште во општина Чаир, ги известува сопствениците, заедничките сопственици и сопствениците на граничните парцели со парцелата КП бр. 1166, нива 5 класа во м.в. "Село", со површина од 933 м², КО Дражилово, дека сопственикот на наведената парцела Цаферовски Ибраим ја продава наведената парцела по цена од 38 денари за м², или вкупно 35.454 денари. Доколку наведените лица сакаат да го користат првенственото право за купување предвидено во Законот за земјоделско земјиште, потребно е во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас, да ја депонираат купопродажната цена во нотарски депозит. Во спротивно продавачите ќе ја продадат на друг купувач. (23893)

Се продава земјоделско земјиште построено на КП бр. 136, план 1, скица 5, на м.в. "Биште", нива 6 класа, со вкупна површина од 3061 м², сопственост на Сулејмани Ајрула од Скопје, и Сулејмани Зекир од Скопје, според ПЛ бр. 91, КО Матка, за цена од 80 денари за м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мери Весова, ул. "Горче Петров" бр. 10-а, локал 2, Скопје. (24009)

Се врши продажба на недвижен имот - нива 7 класа, со вкупна површина од 1266 м², што се наоѓа на КП бр. 519/4, план 3, скица 9, на м.в. "Бас Вореш", КО Чифлик, сопственост на Пано Финдачки од Скопје.

Се повикуваат сопствениците на парцелите што се граничат со наведената парцела во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", доколку се заинтересирани да ја купат гореопишаната недвижност, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата.

Доколку не се јават во предвидениот рок, истите го губат правото на првенствено купување на предметната недвижност.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават во Нотарската канцеларија на нотарот Снежана Сарџовска, ул. "Иван Козаров" бр. 24, лок. 23 (ДПЦ "Стара рампа"), Скопје. (24016)

Се продава 1/2 од земјоделско земјиште - нива со КП бр. 14232, во м.в. "Стајанкино трло", класа 4, во површина од 10918 м² и нива со КП бр. 14232, во м.в. "Стајанкино трло", класа 3, во површина од 16596 м², заведени во ПЛ бр. 1496 за КО Куманово, сопственост на Јусуфи Нухија од Куманово, ул. "Вардарска" бр. 29, за цена од 160 денари за м².

Се повикуваат соседите - граничари, чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мице Илијевски од Куманово, ул. "Доне Божинов" бр. 11/3. (24117)

Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 2, план 57, со површина од 2500 м², во КО Владиловце, м.в. "Ливада", нива 4 класа, сопственост на Илиевски Александар од Скопје, за цена од 5000 ДЕМ.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чии земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Миодраг Стојановски, ул. "Гоце Делчев" бр. 4, Велес. (24119)

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП бр. 455, на м.в. "Село", ливада 4 класа, во површина од 899 м², опишано по ПЛ бр. 17 на КО М.Речица, за цена од 230.000,00 денари, сопственост на Бецети Вејсел Назим од с.М.Речица - Тетово.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чии земјишта се граничат со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Наџи Зекири, ул. "ЈНА" бр. 41, Тетово. (24121)

Се продава земјоделско земјиште нива построена на КП бр. 2163/2, ливада од 3 класа на м.в. "Ливади Аџи Џабири" во површина од 1000 м², заведена од ПЛ бр. 780 за КО Форино, сопственост на Алији Сабит Екрем од с.Форино, за купопродажна цена од 279 000,00 денари.

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште ("Службен весник на РМ" бр. 25/1998) имаат право на првенствено купување, да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј Братство" бр. 5-А. (24124)

Се продава земјоделско земјиште во КО Рожден, Кавадарци, КП бр. 3, план 283, м.в. "Село", култура нива, класа 7, со вкупна површина од 1000 м², во сопственост на Горѓи Митров од Кавадарци, видно од ПЛ бр. 70, за цена од 9600 денари.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со право на првенство на купување - сопственици, заеднички сопственици, сосопственици и соседи (чие земјиште граничи со земјиштето што се продава), во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци. (24126)

Се продава 1/2 идеален дел од земјоделско земјиште во КО Гевгелија - нива на КП 3178, план 31, скица 4 во м.в. "Стари лозја", класа 2, со површина од 1277 м² и нива на КП бр. 3181, план 1, скица 4, во м.в. "Стари Лозја", класа 3, со површина од 1984 м², сопственост на Митренџа Нада, од Гевгелија за вкупна цена од 60.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата на понудата да се достават до нотарот Нада Прочкова, ул. "Васо Караџанов" бр. 4, Гевгелија. (24131)

Се продава земјоделско земјиште пасиште со КП бр. 76, во м.в. "Аджин Брест", класа 1, во површина од 651 м² и нива со КП бр. 78, во м.в. "Аджин Брест", класа 2, во површина од 531 м², заведени во ПЛ бр. 40 за КО Слупчане, сопственост на Милена Јовановска, од с.Витина, СР Југославија, за цена од 50 денари за м².

Се повикуваат соседите - граничари, чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мице Илијевски од Куманово, ул. "Доне Божинов" бр. 11/3. (24132)

Се продава земјоделско земјиште во КО Неготино-вон, КП бр. 3713/2, во м.в. "Ограда" Интензивно лозја, со површина од 1000 м², сопственост на Атанасов Ванчо и Горчиновска Сузана од Неготино, ул. "29 Ноември" бр. 20, цена на продажба 28.220,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 138. (24135)

Се продава земјоделско земјиште во КО Сопот, Кавадарци, КП бр. 2673/2, план 11, скица 584, м.в. "Веселова Падина", култура - нива, 3 класа, со вкупна површина од 3290 м², во сопственост на Спиро Камчев од Кавадарци, видно од ПЛ бр. 482, за цена од 80.000,00 денари.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со право на првенство на купување - сопственици, заеднички сопственици, сосопственици и соседи (чие земјиште граничи со земјиштето што се продава) во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци. (24137)

Се продава земјоделско земјиште и тоа катастарска култура - нива 5 класа, на КП бр. 1938, во м.в. "Рибник" во површина од 3810 м², и катастарска култура ливада на КП бр. 1940, класа 4, во м.в. "Рибник", во површина од 1805 м², заведено во ПЛ бр. 98 за КО Ропотово, сопственост на Николоска Тодор Милева, со живеалиште во с.Ропотово и Стојаноски Тодор Трајко, со живеалиште на ул. "Видое Смилески" бр. 87-3 во Скопје, за цена од 26.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со погоренаведената парцела во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. "Сотка Горѓиоски" бб. (24138)

Се продава земјоделско земјиште и тоа катастарска култура - нива 6 класа, на КП бр. 3420, во м.в. "Загориче" во површина од 2689 м², заведено во ПЛ бр. 241 за КО Дебреште, сопственост на Димовски Николов Драгутин, со живеалиште во с.Дебреште Прилеп, за цена од 30.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со погоренаведената парцела во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. "Сотка Горѓиоски" бб. (24139)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП бр. 131, м.в. "К.Налчо", под објект во површина 9м², КП бр. 131, м.в. "К.Налчо", нива 5 класа, во површина од 1164 м², КП бр. 132, м.в. "К.Налчо", ливада 5 класа, во површина од 888 м², за КО Крушево, сопственост на Димитриоски Димитар од Крушево, ул. "Н.Доага" бр. 69.

Се повикуваат соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за

прифаќање на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите да се достават до нотарот Соња Грца од Крушево, ул. "Илинденска" бб. (24140)

Се продава земјоделско земјиште - нива построена на КП бр. 979/2, план 10, скица 5, м.в. "Лак до извори", класа 4, со површина од 480 м², во КО Чајле, сопственост на Рушители Муртезан Абдула, за цена од 96.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава (разменува или дава под закуп), во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите да се достават до нотарот Весна Василеска, ул. "Б.Гиноски" бб, Гостивар. (24141)

Се продава земјоделско земјиште - нива построена на КП бр. 823/8 на м.в. "Мала Река", КО Алденци, со ПЛ бр. 166, со површина од 300 м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до Шандуловска Јаглика, ул. "Јуриј Гагарин" бр. 55/30, Скопје, тел. 382-455. (24180)

Се продава недвижен имот - земјоделско земјиште, построено на КП бр. 62/12, м.в. "Касапско", култура нива, класа 5, со површина од 1131 м², КО Раштак, сопственост на Ристик Ружа, за цена од 180.960,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и граничарите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават во писмена форма до нотарот Светлана Лазаревиќ, општина Чаир, ул. "Костурска" бр. 18/5-1, Скопје. (24284)

Се продава земјоделско земјиште - нива, построено на КП бр. 68/2, план 1, скица 2, м.в. "Бавчи", со вкупна површина од 2800 м², од кои 1690 м², нива 5 класа и 1110 м², нива 6 класа, во КО Петровец, сопственост на продавачот Димковска Марица од Скопје, ул. "Лазар Поп Трајков" бр. 19, за купопродажна цена од 186,00 денари за м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Косев Михаил, ул. "Беласица" бб, Скопски саем, Скопје. (24285)

Се продава земјоделско земјиште - нива, построено на КП бр. 906, план 5, скица 7, м.в. "Село", класа 4, со површина од 240 м², сопственост на Мицевски Милутин, ул. "Жорж Бизе" бр. 8, Скопје, за цена од 9 ДЕМ за м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за

јавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Весна Стојчева, ул. "Иван Козаров" бр. 14, општина Кисела Вода, Скопје. (24286)

Се врши продажба на земјоделско земјиште - нива, построена во Скопје на КО Петровец, на КП бр. 453, на м.в. "Долна Кумсекија", 4 класа, во површина од 1675 м², заведено во ПЛ бр. 227, сопственост на Ангел Иванов, Младен Јовановски и Љубе Јованов, по цена од 469.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Марковска Дојчинова Снежана, ул. "Антон Попов" бр. 77-б. (24293)

Се продава земјоделско земјиште - нива во м.в. "Село", 6 класа, со површина од 60 м², лоцирана на КП бр. 1220 за КО Лескоец, за цена од 4.000,00 денари сопственост на Тодороски Л.Глигор од с.Лескоец - Охрид.

Се повикуваат сите соседи чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, писмено да се изјаснат дали се заинтересирани за прифаќање на понудата, во рок од 30 дена од објавувањето на понудата - огласот во "Службен весник на РМ". Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Момана Иваноска од Охрид, "Македонски просветители" 8 (мезанин). (24371)

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП бр. 597/3 на м.в. "Гланица", нива 3 класа, во површина од 1241 м², опишано по ПЛ бр. 180 на КО Синичане, за цена од 90.000,00 денари, сопственост на Пајазити Таип Рамадан од с.Синичане - Тетово.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чии земјишта се граничат со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Нази Зекири, ул. "ЈНА" бр. 41, Тетово. (24137)

Се врши продажба на земјоделско земјиште - нива, построена во Скопје на КО Арачиново, на КП бр. 884/1, на м.в. "Брњарско", 4 класа, во површина од 2997 м² и на КП бр. 884/2, на м.в. "Брњарско", пасиште 5 класа, во површина од 533 м², заведено во ПЛ бр. 137, сопственост на Тони Стојановски.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Марковска Дојчинова Снежана, ул. "Антон Попов" бр. 77-б. (24250)

Се продава земјоделско земјиште - нива КП бр. 14/1, план 33, м.в. "Аниште", во вкупна површина од 540 м², заведена во ПЛ бр. 73 за КО Пелнице, на име Стојмановски Наце за вкупна купопродажна цена од

620 ДЕМ во денарска противвредност на ден на исплатата.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Марјан Коцевски од Куманово, ул. "11 Октомври" бр. 4. (24293)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр. 1379514/00 издаден од УВР - Скопје на име Реџеп Гурези, ул. "Челопек" бр.61а, Скопје. (24057)
 Пасош бр. 0393218/94 издаден од УВР - Скопје на име Ристески Благоја, ул. "Л.Геров" бр. 23, Скопје. (24080)
 Пасош бр. 0967216/97 издаден од ОВР Ресен на име Тасевски Димче, ул. "Илинденска" бр.7, Ресен. (24095)
 Пасош бр. 1175279 издаден од ОВР Струга на име Ндерим Мехмед, с. Делгожда, Струга. (24096)
 Пасош бр. 1149626 издаден од УВР Штип на име Савеза Биљана, ул. "Кукуи" бр. 6, Штип. (24097)
 Пасош бр. 848886 издаден од ОВР Струга на име Вилма Ике, ул. "Караорман" бр. 13, Струга. (24098)
 Пасош бр. 0409048 издаден од УВР Тетово на име Фетап Хисмет, с. Желино, Тетово. (24099)
 Пасош бр. 597876/95 на име Садик Адриан, ул. "146" бр. 9, Тетово. (24100)
 Пасош бр. 0496969 издаден од ОВР Валаандово на име Стојанова Дена, ул. "Едвард Кардел" бр.13, Валаандово. (24101)
 Пасош бр. 120238 издаден од УВР Струмица на име Цилев Ристо, ул. "5 ти Ноеври" бр. 3, Струмица. (24102)
 Пасош бр. 1279744 издаден од ОВР Крива Паланка на име Стоименовски Зоран, ул. "Маршал Тито" бр.73/8, Крива Паланка. (24103)
 Пасош бр. 1059287/97 издаден од УВР - Скопје на име Јантар Амед, ул. "П. Мануков" бр. 177 а, Скопје. (24108)
 Пасош бр. 0650780/95 издаден од УВР - Ресен на име Решиди Назире, с. Гричари, Ресен. (24165)
 Пасош бр. 676140 издаден од УВР - Гостивар на име Шехи Мелехат, ул. "ЈНА" бр. 20, Гостивар. (24169)
 Пасош бр. 735574 издаден од УВР Тетово на име Казим Јемри, с. Јажинце, Тетово. (24172)
 Пасош бр. 659195 издаден од УВР Куманово на име Мустафи Лазим, ул. "Д. Шупевски" бр.8, Куманово. (24175)
 Пасош бр. 1315336/99 издаден од УВР - Тетово на име Бесник Санги, с. Синичане, Тетово. (24173)
 Пасош бр. 1293241/99 издаден од ОВР Скопје на име Деан Василковски, ул. "Загребска" бр. 3/15, Скопје. (24174)
 Пасош бр. 0426363 издаден од ОВР Велес на име Перков Љубомир, ул. "Миле Милески" бр. 5, Велес. (24279)
 Пасош бр. 1000203/97 издаден од ОВР Скопје на име Милан Вишњиќ, ул. "Палмиро Тољати" бр. 24, Скопје. (24280)
 Пасош бр. 429408/94 издаден од ОВР Скопје на име Џури Кадреш, Скопје. (24282)
 Пасош бр. 1027446 издаден од УВР Скопје на име Грозданов Виктор, ул. "И. Аговски" бр. 8/4-45, Скопје. (24283)
 Пасош бр. 123581 издаден од УВР Штип на име Маликовска Мирјана, ул. "Сремска" бр.3, Штип. (24305)
 Пасош бр. 829846 на име Цесладин Сунапоски, с. Борин, Крушево. (24306)
 Пасош бр. 1013165 издаден од УВР - Скопје на име Рамизова Мевла, с. Арачиново, Скопје. (24372)
 Пасош бр. 1085612 издаден од УВР - Мак. Брод на име Вејселоска Емина, с. Пласница, Мак.Брод. (24375)
 Чекот бр. 0018738648 од тековна сметка бр. 14984-61 издаден од Стопанска банка АД Скопје на име Јасна Манева, Скопје. (24105)
 Чекови од бр. 3735307 до 3735316 од бр. 3090009 до 3090018, 2628524, 3650924, 3650927, 3650928 и 3650929 од тековна сметка бр. 6581480 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Азманова Дајана, Скопје.

Чековите од бр. 21197 до 21206 од бр. 2694252 до 2694260, 2207084, 5331, 6222, 7671, 13736 и 14803 од тековна сметка бр. 392888, издадени од Тетовска Банка на име Марковиќ Драган, Тетово

Чекот бр. 4057833 од тековна сметка бр. 83204/46 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Тахир Салија, Скопје. (24364)

Работна книшка издадена од Скопје на име Марковски Благојче, Скопје. (24088)

Работна книшка издадена од Џаковица - Југославија на име Вељан Ашиќ, Скопје. (24089)

Работна книшка на име Сузана Шабани, Куманово.

Работна книшка на име Ридван Јашариќ, Куманово.

Работна книшка на име Младеновски Драган, ул. "Орце Николов" бр. 19, Крива Паланка. (24114)

Работна книшка на име Костеска Снежана, ул. "С. Планина" бр. 57, Охрид. (24115)

Работна книшка на име Муртиси Флори, Струга 24118

Работна книшка издадена од Скопје на име Цветковски Борис, Скопје (24127)

Работна книшка издадена од Скопје на име Џимовски Дејан, Скопје. (24130)

Работна книшка на име Мерима Бскири, ул. "М. Тито" бр. 262, Кичево. (24184)

Работна книшка на име Усенинска Џула, с. Зајас, Кичево. (24185)

Работна книшка на име Никола Аврамов, ул. "Македонија" бр. 10, Гевгелија. (24228)

Работна книшка издадена од Скопје на име Тасевска Мирјана, Скопје. (24230)

Работна книшка на име Благојчо Филипов, ул. "Боро Ловчија" бр. 54, Кочани. (24237)

Работна книшка на име Ангелески Јован, ул. "Н. Карев" бр. 31, Охрид (24240)

Работна книшка на име Стојковска Лидија, с. Рапото-во, Прилеп. (24247)

Работна книшка на име Нуредини Мирвесе, с. Оризаре, Куманово. (24251)

Работна книшка на име Веселинова Катица, Благоев, Вишница (24252)

Работна книшка на име Глигор Ајтовски, ул. "4 Јули" бр. 36, Кочани. (24255)

Работна книшка на име Ангелчо Лефковски, Делчево. (24257)

Работна книшка издадена од Скопје на име Малова Лефтерка, Скопје. (24260)

Работна книшка на име Боро Трајковски, Гевгелија.

Работна книшка на име Рамоска Љуба, Кичево. 24268

Работна книшка на име Михоне Џафери, Скопје

Работна книшка на име Ну Јонизи, Скопје (24281)

Работна книшка на име Стоилов Ице, Гевгелија

Работна книшка на име Трајанова Ленче, с. Грдовци, Кочани. (24318)

Работна книшка на име Дечо Даутовски, ул. "Средорек" бр. 32, Куманово. (24321)

Работна книшка на име Киселинова Христина, ул. "Браќа Миладинови" бр. 16, Охрид. (24323)

Работна книшка на име Иваноски Стефан, ул. "15 Котур" бр. 116, Охрид. (24325)

Работна книшка на име Вељаноска Наталија, с. Дрел-ајца, Струга. (24328)

Работна книшка на име Здравкова Валентина, Штип

Работна книшка издаден од Скопје на име Емин Али-са, Скопје. (24349)

Свидетелство за 8 одд. издадено од ОУ " Браќа Рамиз Хамид " Скопје на име Идриз Нехат, Скопје.

Свидетелство за 5 одд. издадено од ОУ " Наим Фраши-ри "с Студеничани на име Демир Џезми, Скопје.

Свидетелства за 5 и 6 одд. на име Демир Фати, с. Студеничани, Скопје. (24106)

Свидетелство за 8 одд. на име Андреева Надица, ул. "Н.Н Борче" бр. 14, Радовиш (24107)

Свидетелство за 5 одд. на име Кадриска Асија, с. Лабуништа, Струга. (24116)

Свидетелство на име Хилјадникова Ана, ул. "Ген. М Апостолски" бр. 18, Штип. (24120)

Свидетелство на име Кипријанов Љупчо, Злетово, Пробитип (24123)

Свидетелство на име Веселинска Емилија, Злетово, Пробитип (24125)

Свидетелства за 1, 2 и 3 год и Дипл. издадени од УСО "Димитар Влахов" Скопје, на име Митревска Ленче, Скопје. (24176)

Свидетелство за 7 одд. на име Сејфулахи Седмир, Би-стрица, Битола. (24183)

Свидетелство за 2 години на име Јахја Нермина, с. Трешните, Тетово. (24229)

Свидетелства за 5 и 7 одд. на име Медни Ибнши, с. Тетарце, Тетово. (24232)

Свидетелство за 6 одд. на име Ирфан Омери, с. Доброште, Тетово. (24234)

Свидетелство за 7 одд. на име Емин Махмуди, ул. "Белишица" бр. 99, Тетово (24235)

Свидетелство на име Јаневски Војче, Гостивар. 24236

Свидетелство на име Кирчо Стоиловски, с. Градац, Вишница (24238)

Свидетелство на име Улабри Емин, с. Загарчани, Струга. (24241)

Свидетелство на име Трпески Дејан, Л. Лапешот, Прилеп. (24245)

Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 години на име Андонова Биљана, Прилеп. (24246)

Свидетелство за 2 години на име Марјан Јосифовски, ул. "Вера Попова" бр. 8, Кочани. (24253)

Свидетелство за 3 години на име Марјан Зафировски, ул. "Вера Попова" бр. 8, Кочани. (24254)

Свидетелство за 7 одд. на име Ѓорѓиева М Виолета, Кочани. (24256)

Свидетелство на име Тошевска Марија, ул. "Коста Абрашевски" бр. 10, Куманово (24258)

Свидетелство на име Рамадани Милан, с. Черкези, Куманово. (24262)

Свидетелство на име Мицев Влатко, ул. "В. Дојановски" бр. 43, Штип. (24263)

Свидетелство на име Колевска Драгана, Св. Николе.

Свидетелство за 8 одд. на име Митева Марија, ул. "11 Октомври" бр. 9, Демир Капија. (24311)

Свидетелство за 6 одд. на име Надица Шаматовска, ул. "Самонлова" бр. 36/1-12, Радовиш. (24314)

Свидетелство на име Васев Костадин, с. Подарци, Радовиш. (24330)

Свидетелство на име Васева Динка с. Граданорци, Радовиш. (24332)

Свидетелство за 3 години на име Темелкова Елена ул. "Самонлова" бр. 32/20, Радовиш. (24333)

Индекс бр. 3828 издаден од Фак. за туризам и угостител - Охрид на име Филиповски Тош, Тетово. (24104)

Диплома на име Јанковска Жаклина ул. "К. Јосифов" бр. 10, Велес. (24128)

Чекови од бр. 0010004770146 до бр. 0010004770152 од тек. сметка бр. 06159317 издадени од Комерцијална банка на име Стојкова Косара, Скопје. (24174)

Чек бр. 4727212 од тек. сметка бр. 22102/27 издаден од Комерцијална банка на име Џимовски Ѓорѓи, Скопје.

Даночна картичка бр. 5013995100951 на име Димитров Петре ул. "Илинденска" бр. 112, Кочани. (24110)

Даночна картичка бр. 4030992252180 издадена од Управа за приходи Скопје на име "Гордон универзал" Скопје. (24133)

Даночна картичка бр. 4030995237248 издадена од Управа за приходи Скопје на име Екко - Бизнес, Скопје.

Диплома издадена од Гим. "Гоце Делчев" на име Ајдини Измир, Куманово. (24239)

Диплома на име Лилјана Гоевска, с. Крупиште, Штип.

Диплома на име Лазов Сашко, ул. "Маршал Тито" бр. 98, Велес. (24265)

Диплома на име Танурова Александра, Велес. (24266)

Здравствена книшка на име Мемид Себри, Штип.

Лична карта на име Николов Ангелче с. Таринци, Штип. (24243)

Уверение на име Младенов Киро, Св. Николе. (24338)

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 10, член 13 став 1, алинеја 14 и член 16 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки при ОУ "Св.Климент Охридски" Македонски Брод, објавува

**ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2000
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЧИЛИШНА ЗГРАДА**

1. Општи одредби

1.1. Набавувач по овој отворен повик е ОУ "Св.Климент Охридски" Македонски Брод, ул. "Партизанска бр. 33.

1.2. Предмет на набавката е реконструкција на старата училишна зграда од ОУ "Св.Климент Охридски" Македонски Брод.

1.3. Повикот е отворен, јавен и анонимен со право на учество на сите домашни правни и физички лица регистрирани за вршење на ваков вид дејност.

1.4. Постапката на повикот се спроведува во согласност со Законот за јавните набавки за отворен повик.

1.5. Критериуми за избор на најповолен понудувач се:

- цена на понудата	45 бода
- квалитет	15 бода
- техничка способност	15 бода
- рок на изведување на работите	10 бода
- бонитет	10 бода
- начин на плаќање	с05 бода

2. Содржина на понудата

2.1. Понудата треба да содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба да ги содржи сите податоци неопходни за проценка на сите критериуми за избор на најповолен понудувач од точка 1.5.

2.3. Понудата треба да содржи и придружна документација во согласност со член 22 и 23 од Законот за јавните набавки и тоа:

- извод од судска регистрација,
- документ за бонитет,
- изјава на понудувачот дека не е под стечај или во процес на ликвидација потпишана од одговорно лице на понудувачот,
- доказ за техничка способност.

Овие документи да бидат оригинал или фотокопирани и заверени од нотар.

2.4. Понудата треба да содржи цена за секоја позиција единечна и вкупна цена.

3. Тендерска документација

3.1. Тендерската документација може да се подигне во ОУ "Св.Климент Охридски" Македонски Брод, секој работен ден од 08-12 часот.

3.2. Изведбениот проект може да се види во училиштето секој работен ден од 08-12 часот.

4. Доставување на понудите

4.1. Понудите да бидат доставени согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавните набавки.

4.2. Понудата се доставува по пошта или со предавање во архивата на училиштето ОУ "Св.Климент Охридски" Македонски Брод, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на отворениот повик во јавно гласило.

5. Завршни одредби

5.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок, како и оние кои не се изработени според пропозициите на отворениот повик и Законот за јавните набавки нема да бидат разгледувани.

5.2. Јавното отворање на понудите во присуство на овластени претставници на понудувачот ќе се изврши во рок од 7 дена од завршувањето на рокот за доставување на понудата во 12 часот во просториите на ОУ "Св.Климент Охридски" Македонски Брод.

5.3. Претставниците на понудувачите на понудите потребно е на Комисијата да и предадат писмено овластување за застапување на понудувачот.

5.4. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

5.5. За подигање на тендерската документација да се уплати износ од 3.000,00 денари кој е неповратен на жиро сметка 41101-788-219, даночен бр. 4018979100435, депонент Народна банка на Република Македонија, во корист на ОУ "Св.Климент Охридски" Македонски Брод.

5.6. За дополнителни информации понудувачите можат да контактираат на телефон 095/274-131.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки при водостопанското претпријатие Полог ц.о. Тетово, објавува

**БАРАЊЕ
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ БР. 01/2000**

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1 Набавувач на јавниот отворен повик бр. 01/2000 е Водостопанското претпријатие Полог ц.о. Тетово.

1.2 Предмет на набавката е: прибирање на понуди за изведување на градежни работи - поправка и санација на отворен систем за наводнување во с. Глоби.

1.3 Повикот е отворен за сите домашни лица регистрирани од ваков вид на работа.

1.4 Постапката на повикот ќе се спроведе согласно со Законот за јавните набавки.

1.5 Критериуми за избор на најповолен понудувач: Рангирањето на понудите ќе се врши по следните критериуми:

- цена	55%,
- начин на плаќање	20%,
- бонитет	10%,
- рок на завршување на работите	15%.

1.6 Рок за доставување на понудите е 8 дена од денот на објавувањето.

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1 Тендерската документација може да се подигне во ВП Полог Тетово секој работен ден од 08-15 часот.

2.2 Износ на надоместокот што треба да се плати при подигањето на тендерската документација изнесува 1.500,00 денари и истиот е неповратен.

Уплатите се вршат на жиро сметка 41500-601-2234 на име ВП Полог Тетово, ЕДБ 4028952117323 при Тетовската банка.

2.3 Само понудувачите кои ќе ја платат тендерската документација имаат право да поднесат понуди.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1 Име, адреса и седиште на понудувачот.

3.2 Понудата треба да содржи придружна документација во согласност со член 22 и 23 од Законот за јавните набавки и тоа:

- копија од изводот на регистрацијата на дејноста на понудувачот,
- документ за бонитет од носителот на платниот промет,
- изјава од одговорното лице дека понудувачот не е под стечај и не е поведена судска постапка.
- референтна листа за изведени работи.

3.3 Понудата треба да содржи поединечни цени за секоја позиција и вкупна цена.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

4.1 Понудите се доставуваат согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавните набавки.

4.2 Понудите се доставуваат до архивата на ова претпријатие на адреса ул. "Борис Кидрич" бр. 84.

5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

5.1 Понудите кои ќе бидат предадени по предвидениот рок како и оние кои нема да бидат комплетни и

во спротивност со Законот за јавните набавки нема да бидат разгледувани.

5.2 Понудите ќе бидат отворени и разгледувани од Комисијата за јавни набавки при ВП ПОЛОГ Тетово.

5.3 Секој понудувач може да учествува само со една понуда, а за подетални информации да се обратат на тел. 21-368.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и 16 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Министерството за внатрешни работи објавува

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 45/2000

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач

Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул. "Димче Мирчев" бб, 91000 Скопје.

2. Предмет на набавката

Конфекционирање на 3.000 парчиња пантолони и 3.000 парчиња капи за Полиција опишани во Уредбата за униформа и делови од униформа ("Службен весник на РМ" бр. 10/2000). Основниот материјал и средствата за означување ги обезбедува МВР, додека помошниот материјал и конфекционирањето ги обезбедува конфекционерот. Изработката се врши по списоци добиени од нарачателот, а испораката се врши до сите подрачни единици на терет на конфекционерот.

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен.

4. На повикот може да се јави секое правно или физичко лице, регистрирано за дејноста во согласност со набавката. На повикот може да се јави и група на понудувачи.

5. Постапката на повикот се спроведува во согласност со член 16 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98).

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

1. Назив на понудувачот односно производителот.

2. Вкупна и единечна цена (посебно искажан данок на додадена вредност и други давачки кон државата), со вклучен превоз до набавувачот.

3. Начин на плаќање.

4. Рок на испорака.

III. ДОКУМЕНТАЦИЈА

Придружната документација која понудувачот, во согласност со член 22, 23, 24 и 29 од Законот за јавните набавки, задолжително треба да ја приложи:

1. Документ за финансиски бонитет од Заводот за платен промет во согласност со Правилникот за содржината на бонитетот ("Службен весник на РМ" бр. 32/98) во оригинален примерок или копија заверена од нотар.

2. Потврда дека не е во стечај или не е во процес на ликвидација, издадена од судовите.

3. Потврда дека нема мерка за забрана за вршење на дејност.

4. Писмено овластување за учество на јавниот повик.

IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- квалитет	30 поени,
- цена	40 поени,
- начин на плаќање	20 поени,
- рок на испорака	10 поени.

V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

- Рок на доставување на понудите е 15 дена смета, но од денот на објавувањето на отворениот јавен повик во последното средство за јавно информирање.

- Рок на важноста на понудата да не е помал од 60 дена од денот на нејзиното отворање.

- Понудувачите во согласност со член 54, став 1 од Законот за јавните набавки, понудите треба да ги достават во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од одговорно лице на понудувачот.

- Понудата и другата документација се доставуваат во согласност со член 53 од Законот за јавните набавки, преку Писарницата на Министерството за внатрешни работи или лично до Комисијата на 24. 07. 2000 година во 10,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во присуство на овластени претставници на понудувачите.

- Со понудата, понудувачот да достави промерок од предметот на набавката, изработен од ткаенина која може да ја подигне од Министерството за внатрешни работи.

- Понудите кои не ги содржат бараните податоци, односно кои не е приложена бараната придружна документација и навремена понуда, ќе се сметаат за нецелосни и нема да се разгледуваат.

- Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 112-141.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98) Комисијата за јавни набавки при Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува,

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БРОЈ 16-873/341

1. Предмет на јавното барање: Набавка на хигиенски потрошен материјал за лична и колективна заштита, според список број 1.

Наведениот список може да се подигне во Министерството за одбрана секој работен ден во соба 702 во време од 11,00 до 13,00 часот.

Понудувачите имаат право да достават понуда за еден или повеќе делови од предметот на јавната набавка дадени во списокот, а набавката е со можност за поделба на количините.

Испораката на бараните производи е франко Скопје, Штип и Битола во рок од 30 дена од склучување на договорот.

За производите под реден број 1,5,11,12,13,14,15,16,17,18,21,22 и 23 понудувачите задолжително да достават и мостри на производот што го нудат.

2. Во понудата да бидат дадени:

- предмет на понудата
- цена, со пресметан данок
- рок на испорака и
- рок и начин на плаќање

3. Најповолниот понудувач ќе биде избран според следниве критериуми

- квалитетот - 50 поени
- висина на цената - 30 поени
- начин и услови на плаќање - 10 поени
- рокот на испорака - 10 поени

4. Со понудата понудувачот е должен задолжително да ја достави следната придружна документација:

- документ за бонитет издаден од носителот на платниот промет во согласност со Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" број 32/98),
- извод од регистрација на дејноста
- документ дека понудувачот не е во стечај, или во процес на ликвидација издаден од надлежен орган,
- документ дека не е изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на дејност, издаден од надлежен орган.

Бараната документација да се достави во оригинален примерок или заверена копија од нотар.

5. Понудата се доставува во еден оригинален примерок заверен и потпишан од одговорното лице на понудувачот. Секој понудувач може да достави само една понуда.

Понудите кои нема да ги содржат бараните податоци и документи ќе се сметаат за нецелосни и нема да се земаат во предвид за разгледување.

6. Јавното отворање на понудите во присуство на понудувачите ќе се изврши во просториите на Министерството за одбрана со почеток во 10 часот, шеснаесеттиот ден, сметајќи го и денот на објавување на повикот во "Службен весник на РМ". Во случај да шеснаесеттиот ден се падне во деновите сабота, недела или празник, тогаш јавното отворање ќе се изврши првиот нареден работен ден.

Понудата да се достави на адреса Министерство за одбрана на Република Македонија ул. "Орце Николов" бб Скопје, по пошта или преку архива или да се донесе на лице место на денот на отворањето на понудите.

Понудата и придружната документација се доставува во затворен коверт на кој во горниот лев агол стои ознака "не отворај" и број на овој јавен повик.

Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која би можело да се идентификува понудувачот.

Во затворениот коверт треба да има уште два затворени и запечатени коверти. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи ознака "понуда", а другиот внатрешен коверт ја содржи документацијата и носи ознака "документација" и точната адреса на понудувачот.

7. Понудите кои ќе бидат доставени или пристигнат по истекот на рокот на јавното отворање нема да бидат разгледувани.

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 28 21 67.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98) Комисијата за јавни набавки при Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува,

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БРОЈ 16-873/339

1. Предмет на јавното барање: Набавка на технички интендантски материјални средства, според список број 1.

Наведениот список може да се подигне во Министерството за одбрана секој работен ден во соба 702 во време од 11,00 до 13,00 часот.

Понудувачите имаат право да достават понуда за еден или повеќе делови од предметот на јавната набавка дадени во списокот.

Испораката на бараните производи е франко Скопје, во рок од 30 дена од склучување на договорот.

Понудувачите задолжително да достават проспекти со основни технички податоци на производот што го нудат.

2. Во понудата да бидат дадени:

- предмет на понудата
- цена, со пресметан данок
- рок на испорака и
- рок и начин на плаќање

3. Најповолниот понудувач ќе биде избран според следниве критериуми

- квалитетот - 40 поени
- висина на цената - 40 поени
- начин и услови на плаќање - 10 поени
- рокот на испорака - 10 поени

4. Со понудата понудувачот е должен задолжително да ја достави следната придружна документација:

- документ за бонитет издаден од носителот на платниот промет во согласност со Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" број 32/98),

- извод од регистрација на дејноста

- документ дека понудувачот не е во стечај, или во процес на ликвидација издаден од надлежен орган,

- документ дека не е изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на дејност, издаден од надлежен орган.

Бараната документација да се достави во оригинал примерок или заверена копија од нотар.

5. Понудата се доставува во еден оригинален примерок заверен и потпишан од одговорното лице на понудувачот. Секој понудувач може да достави само една понуда.

Понудите кои нема да ги содржат бараните податоци и документи ќе се сметаат за нецелосни и нема да се земаат во предвид за разгледување.

6. Јавното отворање на понудите во присуство на понудувачите ќе се изврши во просториите на Министерството за одбрана со почеток во 11 часот, шеснаесеттиот ден, сметајќи го и денот на објавување на повикот во "Службен весник на РМ". Во случај да шеснаесеттиот ден се падне во деновите сабота, недела или празник, тогаш јавното отворање ќе се изврши првиот нареден работен ден.

Понудата да се достави на адреса Министерство за одбрана на Република Македонија ул. "Орце Николов" 66 Скопје, по пошта или преку архива или да се донесе на лице место на денот на отворањето на понудите.

Понудата и придружната документација се доставува во затворен коверт на кој во горниот лев агол стои ознака "не отворај" и број на овој јавен повик.

Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која би можело да се идентификува понудувачот.

Во затворениот коверт треба да има уште два затворени и запечатени коверти. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи ознака "понуда", а другиот внатрешен коверт ја содржи документацијата и носи ознака "документација" и точната адреса на понудувачот.

7. Понудите кои ќе бидат доставени или пристигнат по истекот на рокот на јавното отворање нема да бидат разгледувани.

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 28 21 67.

Комисија за јавни набавки

СОДРЖИНА

	Страница
2351. Закон за поттикнување и помагање на техничката култура	3799
2352. Закон за изменување и дополнување на Законот за остварување на предвремена пензија.....	3800
2353. Закон за изменување и дополнување на Законот за стечај.....	3800
2354. Одлука за поништување на Одлуката за претворање на побарувањата во влог во АД Фабрика за шеќер "4-ти Ноември" - Битола	3805
2355. Решение за разрешување од должноста извршен директор на Агенцијата за обнова и развој.....	3805
2356. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност.....	3805
2357. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност	3805
2358. Решение за давање одобрение за основање на брокерско-посредничко друштво Саксес Брокерс АД Скопје.....	3805
Меѓународни договори	
24. Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Словенија за заемна соработка по царинските работи.....	1-36

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.- Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник Марија Лељохин.

Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро сметка 40100-603-12498. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депозитор - Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје.